



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 13 август 2002
Скопје

Број 65

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 120
денари. Жиро сметка 300000000188798

1040.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 23 јули 2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО УКРАИНА

1. За учество во НАТО/ПЗМ вежбата "Кооперативна размена на авантура 2002" (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се одржи во ПЗМ центарот за обука "Јаворив" во Л'вов-Украина, во периодот од 30-ти септември до 22-ри октомври 2002 година, се испраќа еден механизан пешадиски вод од Првата пешадиска бригада на Армијата на Република Македонија, во состав од 30 (триесет) припадници на постојаниот состав на Армијата и еден тим од 12 (дванаесет) воени старешини од постојаниот состав на Армијата кои ќе вршат должности во штабот на сојузничките мобилни сили (AMF).

2. Финансиските трошоци за учесниците на Вежбата ќе ги обезбеди Европската команда на силите на САД (EUCOM), преку Амбасадата на САД во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во Вежбата ќе го изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. За овластен потписник на Нотата за пристапување/Изјавата за намера за учество и придржување кон одредбите на "Меморандумот за разбирање помеѓу Министерството за одбрана на Украина и Врховната команда на сојузничките сили во Европа (SHAPE) за обезбедување поддршка во улога на земја домаќин за време на одржувањето на вежбата "Кооперативна размена на авантура 2002"/, од македонска страна, се определува бригадниот генерал Драган Андревски.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3668/1
23 јули 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1041.

Врз основа на член 19, став 1, алинеја 5 од Законот за радиодифузната дејност ("Службен весник на Република Македонија" бр. 20/97), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.03.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДЗЕМАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ВРШЕЊЕ РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

1. Се одзема концесијата за вршење на радиодифузна дејност на локално ниво доделена со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 23-1229/1 од 4 мај 1998 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/98) и Одлука на Владата на Република Ма-

кедонија бр. 23-1883/1 од 6 јули 1998 година ("Службен весник на Република Македонија" бр. 34/98) на следниве трговски радиодифузни друштва:

Скопје - за радио

1) Радио Топ ФМ

Гостивар - за телевизија

1) ТВ Глобус

Делчево - за радио

1) Радио Пинк

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-887/1
5 март 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1042.

Врз основа на член 16 став 4, член 17 став 1 и член 32 точка 3. од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), Државната изборна комисија, на седниците одржани на 5 и 7 август 2002 година, донесе

О Д Л У К А

I. Од функцијата заменик претседател на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 6 се разрешува по негово барање:

- Шуретуш Бислимовски - досегашен заменик претседател на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 6.

II. За заменик претседател на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 6 се именува:

- Ангел Величовски - судија на Апелациониот суд во Скопје.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-168/1
8 август 2002 година
Скопје

Претседател,
на Државната изборна комисија,
Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р.

1043.

Врз основа на член 20 став 5 и член 32 точка 2. од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2002), а согласно член 21 став 1 од Законот, Државната изборна комисија, на седницата одржана на 7 август 2002 година, донесе

О Д Л У К А

I. Од функцијата заменик претседател на Општинската изборна комисија надлежна за општините Дебар и Центар Жупа се разрешува по негово барање:

- Шехат Марку - досегашен заменик претседател на Општинската изборна комисија надлежна за општините Дебар и Центар Жупа.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-169/1 Претседател,
8 август 2002 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р.**

1044.

Врз основа на член 29 став 2 и член 16 став 5, од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија” бр. 42/2002), а во врска со член 17 став 6 и член 19 став 3 од Законот, Државната изборна комисија, на седниците одржани на 7 и 8 август 2002 година, донесе

О Д Л У К А

I. Од функцијата член на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 3, поради неспоивост на функцијата, се разрешува:

- Марија Којзеклиска - досегашен член на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 3.

Од функцијата заменик член на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 3, по негово барање се разрешува:

- Емил Пилатов, досегашен заменик член на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 3.

II. За член на Регионалната изборна комисија на Изборната единица број 3 се именува:

- Емил Пилатов - дипломиран правник од Штип.

За негов заменик се именува:

- Надица Танчева Тулиева - дипломиран правник од Штип.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 07-170/1 Претседател,
8 август 2002 година на Државната изборна комисија,
Скопје **Мирјана Лазарова-Трајковска, с.р.**

1045.

Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Законот, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ ДЕЛЧЕВО И МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

I. За членови на Општинската изборна комисија се именуваат:

- Илија Попов, судија на Основен суд Делчево;
 - Симев Душко, судија на Основен суд Делчево;
 - Сузана Самарциовска, дипломиран правник од Делчево;
 - Величковски Кирил, дипломиран правник од Делчево.
- За нивни заменици се именуваат:
- Ванчо Цонев, судија на Основен суд Делчево;
 - Сребрен Стоичков, судија на Основен суд Делчево;
 - Маре Христова, дипломиран правник од Делчево;
 - Анастасова Голобинка, дипломиран правник од Делчево.

II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател,
Стојанче Рибарев, с.р.
Членови на Регионалната изборна комисија:
1. **Јакимче Илиев,**
2. **Николчо Лазаров,**
3. **Љупчо Беличев,**
4. **Емил Пилатов** (зам. член).

1046.

Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Законот, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ ВЕЛЕС, ГРАДСКО, ИЗВОР, БОГОМИЛА, ЧАШКА, ЗЕЛЕНИКОВО, ПЕТРОВЕЦ И ИЛИНДЕН

I. За членови на Општинската изборна комисија се именуваат:

- Ангелина Босилкова, судија на Основен суд Велес;
 - Борис Милојков, судија на Основен суд Велес;
 - Валентина Делиманчева Андреева, дипломиран правник од Велес;
 - Лазо Неделковски, дипломиран правник од Велес.
- За нивни заменици се именуваат:
- Лидија Каначковиќ, судија на Основен суд Велес;
 - Валентина Петровска, судија на Основен суд Велес;
 - Костадин Бабунски, дипломиран правник од Велес;
 - Цемаили Мифтари, дипломиран правник од Јаболчиште.

II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател,
Стојанче Рибарев, с.р.
Членови на Регионалната изборна комисија:
1. **Јакимче Илиев,**
2. **Николчо Лазаров,**
3. **Љупчо Беличев,**
4. **Емил Пилатов** (зам. член).

1047.

Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Законот, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ СВЕТИ НИКОЛЕ И ЛОЗОВО

I. За членови на Општинската изборна комисија се именуваат:

- Стојанчо Атанасов, судија на Основен суд Св. Николе;
 - Зоран Гошев, судија на Основен суд Св. Николе;
 - Стево Стојчев, дипломиран правник од Св. Николе;
 - Игор Стојков, дипломиран правник од Св. Николе.
- За нивни заменици се именуваат:
- Сузана Здравева, судија на Основен суд Штип;
 - Димче Поцков, судија на Основен суд Св. Николе;

- Тони Спасевски, дипломиран правник од Св. Николе;
 - Миле Ѓорѓиевски, дипломиран правник од Св. Николе.
- II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател,
Стојанче Рибарев, с.р.

Членови на Регионалната изборна комисија:

1. **Јакимче Илиев,**
2. **Николчо Лазаров,**
3. **Љупчо Беличев,**
4. **Емил Пилатов (зам. член).**

1048.

Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Законот, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ КРИВА ПАЛАНКА И РАНКОВЦЕ

I. За членови на Општинската изборна комисија се именуваат:

- Анкица Димитровска, судија на Основен суд Крива Паланка;
- Стојановска Љубица, судија на Основен суд Крива Паланка;
- Цане Николовски, дипломиран правник од Крива Паланка;
- Благој Младеновски, дипломиран правник од Крива Паланка.

За нивни заменици се именуваат:

- Виолета Наумовска, судија на Основен суд Крива Паланка;
- Ѓорѓиевска Славица, судија на Основен суд Крива Паланка;
- Арсенчо Алексовски, дипломиран правник од Крива Паланка;
- Јованче Симоновски, дипломиран правник од Крива Паланка.

II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател,
Стојанче Рибарев, с.р.

Членови на Регионалната изборна комисија:

1. **Јакимче Илиев,**
2. **Николчо Лазаров,**
3. **Љупчо Беличев,**
4. **Емил Пилатов (зам. член).**

1049.

Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Законот, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ КРАТОВО, КЛЕЧОВЦЕ И ОРАШЕЦ

I. За членови на Општинската изборна комисија се именуваат:

- Надица Марковска, судија на Основен суд Кратово;
- Симоновски Никола, судија на Основен суд Кратово;
- Трајко Божинов, дипломиран правник од Кратово;

- Петковска Марија, дипломиран правник од Кратово.
- За нивни заменици се именуваат:

- Живка Ивановска, судија на Основен суд Куманово;
- Милчо Лазов, судија на Основен суд Кратово;
- Цекова Весна, дипломиран правник од Кратово;
- Ангеловски Боре, дипломиран правник од Кратово.

II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател,
Стојанче Рибарев, с.р.

Членови на Регионалната изборна комисија:

1. **Јакимче Илиев,**
2. **Николчо Лазаров,**
3. **Љупчо Беличев,**
4. **Емил Пилатов (зам. член).**

1050.

Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Законот, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ КОЧАНИ, ОРИЗАРИ, ЗРНОВЦИ, ОБЛЕШЕВО И ЧИШИНОВО

I. За членови на Општинската изборна комисија се именуваат:

- Димитар Стаменков, судија на Основен суд Кочани;
- Зоран Трајанов, судија на Основен суд Кочани;
- Ангел Максимов, дипломиран правник од Кочани;
- Тодор Александров, дипломиран правник од Кочани.

За нивни заменици се именуваат:

- Киро Стефанов, судија на Основен суд Кочани;
- Босилка Михајлова, судија на Основен суд Кочани;
- Никола Коцев, дипломиран правник од Кочани;
- Благој Панов, дипломиран правник од Кочани.

II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател,
Стојанче Рибарев, с.р.

Членови на Регионалната изборна комисија:

1. **Јакимче Илиев,**
2. **Николчо Лазаров,**
3. **Љупчо Беличев,**
4. **Емил Пилатов (зам. член).**

1051.

Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Законот, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ ВИНИЦА И БЛАТЕЦ

I. За членови на Општинската изборна комисија се именуваат:

- Методија Гоцевски, судија на Основен суд Винаца;
- Симеон Пешов, судија на Основен суд Винаца;
- Васка Николова, дипломиран правник од Винаца;
- Златко Стевновски, дипломиран правник од Винаца.

За нивни заменици се именуваат:

- Софија Манева, судија на Основен суд Штип;
- Васил Стефанов, судија на Основен суд Кочани;
- Благој Цонев, дипломиран правник од Винаца;
- Бранко Чаршавски, дипломиран правник од Винаца.

II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател,

Стојанче Рибарев, с.р.

Членови на Регионалната изборна комисија:

1. **Јакимче Илиев,**
2. **Николчо Лазаров,**
3. **Љупчо Беличев,**
4. **Емил Пилатов (зам. член).**

1052.

Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Законот, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ БЕРОВО И ПЕХЧЕВО

I. За членови на Општинската изборна комисија се именуваат:

- Ленка Симевска, судија на Основен суд Берово;
- Ангелко Пехчевски, судија на Основен суд Берово;
- Методи Везенковски, дипломиран правник од Берово;
- Драги Пашалиски, дипломиран правник од Берово.

За нивни заменици се именуваат:

- Голубинка Козовска, судија на Основен суд Берово;
- Фимка Капушевска, судија на Основен суд Берово;
- Горан Ковачовски, дипломиран правник од Берово;
- Светлана Бошњачка, дипломиран правник од Берово.

II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател,

Стојанче Рибарев, с.р.

Членови на Регионалната изборна комисија:

1. **Јакимче Илиев,**
2. **Николчо Лазаров,**
3. **Љупчо Беличев,**
4. **Емил Пилатов (зам. член).**

1053.

Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Законот, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ ШТИП И КАРБИНЦИ

I. За членови на Општинската изборна комисија се именуваат:

- Светлана Јованова, судија на Основен суд Штип;
- Славчо Тасев, судија на Основен суд Штип;
- Игор Петров, дипломиран правник од Штип;
- Горгиев Ѓорѓи, дипломиран правник од Штип.

За нивни заменици се именуваат:

- Јулијана Манчевска, судија на Основен суд Штип;

- Трајче Мишев, судија на Основен суд Штип;
- Боби Горгиев, дипломиран правник од Штип;
- Костадин Миленков, дипломиран правник од Штип.

II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател,

Стојанче Рибарев, с.р.

Членови на Регионалната изборна комисија:

1. **Јакимче Илиев,**
2. **Николчо Лазаров,**
3. **Љупчо Беличев,**
4. **Емил Пилатов (зам. член).**

1054.

Врз основа на член 21 став 2, 3, 5 и 6 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, а во врска со член 33, став 1, точка 2 од Законот, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 3 - Штип, на седницата одржана на 6.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ ПРОБИШТИП И ЗЛЕТОВО

I. За членови на Општинската изборна комисија се именуваат:

- Лилјана Јанкова, судија на Основен суд Штип;
- Мирјана Гоцевска Стефановска, судија на Основен суд Штип;
- Добринка Спасовска, дипломиран правник од Пробиштип;
- Борче Миладинов, дипломиран правник од Пробиштип.

За нивни заменици се именуваат:

- Емилија Бурик Прошева, судија на Основен суд Штип;
- Костадинка Ѓорѓиева, судија на Основен суд Штип;
- Влатко Стоилковски, дипломиран правник од Пробиштип;
- Станковски Сашо, дипломиран правник од Пробиштип.

II. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Претседател,

Стојанче Рибарев, с.р.

Членови на Регионалната изборна комисија:

1. **Јакимче Илиев,**
2. **Николчо Лазаров,**
3. **Љупчо Беличев,**
4. **Емил Пилатов (зам. член).**

1055.

Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2002), а во врска со член 21 ставовите 2, 3, 5 и 6 од истиот Закон, Регионалната изборна комисија на изборната единица бр. 2 - Куманово, на седницата одржана на 06.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА КУМАНОВО

I. За членовите на Општинската изборна комисија Куманово се именуваат:

1. Светислав Трајковски, судија на Основен суд - Куманово,
2. Јован Ѓорѓиевски, судија на Основен суд - Куманово,
3. Неџхати Османи,

4. Аднан Ибраими, дипломиран правник вработен во Министерството за финансии ПЕ - Куманово.

За нивни заменици се именуваат:

1. Вите Доневиќ, судија на Основен суд - Куманово,
2. Виолета Тасевска, судија на Основен суд - Куманово,

3. Слободанка Станојковска, дипломиран правник,

4. Муса Сулејмани, дипломиран правник вработен во Министерството за финансии ПЕ - Куманово.

II. Седиштето на Општинската изборна комисија Куманово е во Општина Куманово, во просториите на органите на единицата на локалната самоуправа.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 02-040/2002
6 август 2002 година
Куманово

Претседател
на Регионалната изборна
комисија на изборната единица
бр. 2, Куманово,
Исмаил Лимани, с.р.

1056.

Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2002), а во врска со член 21 ставовите 2, 3, 5 и 6 од истиот Закон, Регионалната изборна комисија на изборната единица бр. 2 - Куманово, на седницата одржана на 06.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ГАЗИ БАБА - СКОПЈЕ

I. За членовите на Општинската изборна комисија Гази Баба - Скопје се именуваат:

1. Милка Панговска - судија на Основен суд Скопје 2 - Скопје,

2. Снежана Трповска - судија на Основен суд Скопје 2 - Скопје,

3. Азиз Шакири - дипломиран правник, с. Арачиново,

4. Џемаил Халими - педагог, с. Арачиново.

За нивни заменици се именуваат:

1. Лидија Неделковска - судија на Основен суд Скопје 2 - Скопје,

2. Јованка С.Панева - судија на Основен суд Скопје 2 - Скопје,

3. Лазо Торбаков - дипломиран правник,

4. Шефкет Пајазити - С.С.С. с. Арачиново.

II. Седиштето на Општинската изборна комисија Гази Баба е во Општина Гази Баба - Скопје, во просториите на органите на единицата на локалната самоуправа.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 02-040/2002
6 август 2002 година
Куманово

Претседател
на Регионалната изборна
комисија на изборната единица
бр. 2, Куманово,
Исмаил Лимани, с.р.

1057.

Врз основа на член 20 став 6 и член 33 став 2 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2002), а во врска со член 21 ставовите 2, 3, 5 и 6 од истиот Закон, Регионалната изборна комисија на изборната единица бр. 2 - Куманово, на седницата одржана на 06.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЧАИР - СКОПЈЕ

I. За членовите на Општинската изборна комисија Чаир - Скопје се именуваат:

1. Радица Василевска, судија на Основен суд Скопје 2 - Скопје,

2. Радован Бурјаковски, судија на Основен суд Скопје 2 - Скопје,

3. Халил Дардишта, дипломиран правник - Скопје,

4. Исмедин Азизи, В.С.С. - Филозофски факултет - Скопје.

За нивни заменици се именуваат:

1. Стефан Јовчевски - судија на Основен суд - Скопје 2 - Скопје,

2. Бранка Илиевска - судија на Основен суд - Скопје 2 - Скопје,

3. Јордан Рајковски - дипломиран правник - Скопје,

4. Ружди Хасани - С.С.С. с. Арачиново.

II. Седиштето на Општинската изборна комисија Чаир е во Општина Чаир - Скопје, во просториите на органите на единицата на локалната самоуправа.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. 02-040/2002
6 август 2002 година
Куманово

Претседател
на Регионалната изборна
комисија на изборната единица
бр. 2, Куманово,
Исмаил Лимани, с.р.

1058.

Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 05.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. За членови на Општинската изборна комисија во Кичево, се именуваат:

1. Драган Билевски-судија на Основен суд Кичево;

2. Абдула Лимани-судија на Основен суд Кичево;

3. Драгомир Јовески од Кичево;

4. Радован Милосовски од с. Лазоровци.

За нивни заменици се именуваат:

1. Јованка Стојаноска-судија на Основен суд Кичево;

2. Кирил Миладиновски-судија на Основен суд Кичево;

3. Касум Садику од Кичево;

4. Рамазан Насуфи од Кичево.

II. Седиштето на Општинската изборна комисија е во Општината Кичево, во просториите на Единицата на локалната самоуправа.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на РМ“.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. Сл. 12/02
5 август 2002 година
Скопје

Претседател
на Регионалната изборна комисија
за Изборната единица бр. 5,
Даница Ристева, с.р.

1059.

Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 09.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ВО КИЧЕВО
СЛ. БР. 12/02 ОД 05.08.2002 ГОДИНА

Одлуката Сл. бр. 12/02 од 05.08.2002 година во став 1 точка 2 и став 2 точка 2, се менува и гласи:

За член на Општинската изборна комисија во Кичево се именува:

Кирил Миладиновски-судија на Основен суд Кичево.

За заменик член се именува:

Абдула Лимани-судија на Основен суд Кичево.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на РМ".

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. Сл. 49/02 Претседател
 9 август 2002 година на Регионалната изборна комисија
 Скопје за Изборната единица бр. 5,
Даница Ристева, с.р.

1060.

Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 09.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ
(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. За членови на Општинската изборна комисија во Кичево, се именуваат:

1. Драган Билевски-судија на Основен суд Кичево;
2. Кирил Миладиновски-судија на Основен суд Кичево;
3. Драгомир Јовески од Кичево;
4. Радован Милосовски од с. Лазоровци.

За нивни заменици се именуваат:

1. Јованка Стојаноска-судија на Основен суд Кичево;
2. Абдула Лимани-судија на Основен суд Кичево;
3. Касум Садику од Кичево;
4. Рамазан Насуфи од Кичево.

II. Седиштето на Општинската изборна комисија е во Општината Кичево, во просториите на Единицата на локалната самоуправа.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на РМ".

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. Сл. 12/02 Претседател
 5 август 2002 година на Регионалната изборна комисија
 Скопје за Изборната единица бр. 5,
Даница Ристева, с.р.

1061.

Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 05.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. За членови на Општинската изборна комисија во Ресен, се именуваат:

1. Драги Жалоски-судија на Основен суд Ресен;

2. Царева Проевска-судија на Основен суд Ресен;

3. Кире Китевски од Ресен;

4. Виолета Крстиновска од Ресен.

За нивни заменици се именуваат:

1. Љубица Сељамова-судија на Основен суд Ресен;

2. Гетска Попрцова-Триста-судија на Основен суд Битола;

3. Мише Печенковски од Ресен;

4. Таир Сакоја од с. Долна Бела Црква.

II. Седиштето на Општинската изборна комисија е во Општината Ресен, во просториите на Единицата на локалната самоуправа.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на РМ".

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. Сл. 12/02 Претседател
 5 август 2002 година на Регионалната изборна комисија
 Скопје за Изборната единица бр. 5,
Даница Ристева, с.р.

1062.

Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 05.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. За членови на Општинската изборна комисија во Охрид, се именуваат:

1. Радица Ристеска-судија на Основен суд Охрид;
2. Славе Костоски-судија на Основен суд Охрид;
3. Владо Чинговски од Охрид;
4. Зоран Велјаноски од Охрид.

За нивни заменици се именуваат:

1. Весна Кичеец-судија на Основен суд Охрид;
2. Иво Попоски-судија на Основен суд Охрид;
3. Душко Јаковчески од Охрид;
4. Иса Идриз од Охрид.

II. Седиштето на Општинската изборна комисија е во Општината Охрид, во просториите на Единицата на локалната самоуправа.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен весник на РМ".

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. Сл. 12/02 Претседател
 5 август 2002 година на Регионалната изборна комисија
 Скопје за Изборната единица бр. 5,
Даница Ристева, с.р.

1063.

Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 05.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. За членови на Општинската изборна комисија во Струга, се именуваат:

1. Лазе Ѓорѓоноски-судија на Основен суд Струга;
2. Аце Петрески-судија на Основен суд Струга;
3. Ида Трена од Струга;
4. Станислав Тасески од с. Ташмаруништа.

1068.

Врз основа на член 20 став 6 и член 23 од Законот за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, Регионалната изборна комисија на Изборната единица бр. 5 - Битола, на седницата одржана на 05.08.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕ- НИЦИ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I. За членови на Општинската изборна комисија во Битола, се именуваат:

1. Иван Стојановиќ-судија на Основен суд Битола;
 2. Јордан Врбовски-судија на Основен суд Битола;
 3. Стефче Илијевски од Битола;
 4. Зоран Атанасовски од Битола.
- За нивни заменици се именуваат:

За нивни заменици се именуваат:

1. Мери Радевска-судија на Основен суд Битола;
2. Горги Христовски-судија на Основен суд Битола;
3. Јулијана Христовска од Битола;
4. Бурхан Керими од Битола.

II. Седиштето на Општинската изборна комисија е во Општината Битола, во просториите на Единицата на локалната самоуправа.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на РМ”.

РЕГИОНАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Бр. Сл. 12/02
5 август 2002 година
Скопје

Претседател
на Регионалната изборна комисија
за Изборната единица бр. 5,
Даница Ристева, с.р.

1069.

Врз основа на член 68 став 1 од Законот за девизно работење (“Службен весник на РМ“ бр. 30/93, 40/96, 54/00 и 49/01) и член 64 став 1 точка 22 од Законот за Народна банка на Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија на 08.08.2002 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ДЕЛ ОД ДЕВИЗНИТЕ РЕЗЕРВИ
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ГАРАНЦИИ НА ОВЛАСТЕ-
НИТЕ БАНКИ ЗА РАБОТА СО СТРАНСТВО ВО
ФУНКЦИЈА НА ПОДРЖУВАЊЕ НА СТОПАН-
СКИТЕ АКТИВНОСТИ**

Член 1

Во Одлуката за користење на дел од девизните резерви за издавање на гаранции на овластените банки за работа со странство во функција на поддржување на стопанските активности (“Службен весник на РМ“ бр. 22/94, 40/94, 20/96, 21/99, 85/01 и 44/02) се вршат следните измени и дополнувања:

а) Во точка 1 став 1 износот “70.000.000,00“ се заменува со износот “90.000.000,00“.

б) Во точка 1 по став 2 се додаваат два нови става 3 и 4 кои гласат:

“Износот од 10.000.000,00 долари ќе се користи за исплата на пченица од реколтата 2002 година, интервентен откуп со цел регулирање на понудата и побарувачката кај примарното земјоделско производство, обезбедување на исправност на системите за наводнување и заштита на шумскиот фонд на Република Македонија. Корисници на кредитните линии ќе бидат Фондот за земјоделство, ЈВП “Водостопанство на Македонија“ и ЈП “Македонски шуми““

“Износот од 10.000.000,00 долари ќе се користи за обезбедување на исправноста на електросистемот на Република Македонија. Корисник на кредитната линија ќе биде ЈП “Електростопанство на Македонија“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила во рок од 8 дена од објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

О.бр. 02-15/189-2002
8 август 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Во судскиот регистар на политичките партии под Рег. бр. 123 се запишува политичката партија Преродба и Обединување на Македонските Национални Идеали, со скратено име ПОМНИ, со седиште во Скопје, на ул. “Даме Груев“ бр. 7.

Политичката партија стекнува својство на правно
лице и може да започне со работа од 16.07.2002 година.
Од Основниот суд Скопје - I Скопје, П. П.П. 27/02.
(21371)

Во судскиот регистар на политичките партии под Рег. бр. 122 се запишува политичката партија ВМРО-ОБЕДИНЕТА, со скратено име ВМРО-ОБ, со седиште во Скопје, на ул. “Сава Ковачевик“ бр. 24-12.

Од Основниот суд Скопје - I Скопје, I. П.П. 26/02.
(21372)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ I - СКОПЈЕ

Основниот суд Скопје I - Скопје согласно член 78 став 4 и 5 од ЗПП, постави привремен застапник на тужениот Зоре Новески од Белград-СРЈ, со непозната адреса, бидејќи е во тек парнична постапка по тужбата на тужителката Зора Новеска од с. Волково-Скопје, ул. "58" бр. 13, за развод на брак.

Како привремен застапник на тужениот, судот го постави од редот на адвокатите од град Скопје, адвокатот Билјана Јандриоска, ул. “Пајко Маало” бб, која ќе ги штити правата и интересите на тужениот, кој е со непознатата адреса, сè додека тужениот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека ЈУ Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје, не го извести судот дека назначил старател на тужениот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, XIX. П. бр.
470/2002. (22204)

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II- СКОПЈЕ

Пред овој суд е поднесена тужба од тужителот АД за осигурување “Вардар” од Скопје, против тужениот Сима Стоик од Скопје, пријавен на адреса ул. “Карл Хрон” бр. 29, со непознато место на престојување, за регрес. Вредност на спорот 25.677,00 денари.

Меѓуопштинскиот центар за социјална работа на град Скопје со решение бр. 3020-312 од 11.06.2002 на тужениот му постави посебен старател адвокатот Љилјана Багеска од Скопје, ул. “Рузвелтова“ бр. 46-2-9, која ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Се повикува лицето Сима Стојќ во рок од 30 дена по објавувањето на огласот да се јави во судот како тужен во постапката. Во спротивно, поставениот привремен старател ќе ги штити неговите интереси во постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, VIII.П. бр.
55/02. (21772)

Пред Основниот суд Скопје II - Скопје во тек е постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Четковик Иван, против тужената Четковик Милица која е со непозната адреса. Истата се повикува веднаш по објавувањето на огласот да се јави во судот во врска со горниот број на предметот. Во спротивно од редот на адвокатите за истата ќе биде поставен привремен старател.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XIV.П. бр. 1594/01. (21772)

ОСНОВЕН СУД ВО ВИНИЦА

Пред овој суд се води парнична постапка за сопственост на имот стекнат за време на брак и предавање на владение по тужба на тужителката Калина Манасиевска од с. Владимирова, Берово преку полномошникот адвокатот Ванчо Трајков од Кочани, против тужениот Благој Манасиев од с. Градец, Винаца со непозната адреса.

Се повикува тужениот или друго лице кое што знае на која адреса истиот живее да се јави во Основниот суд во Винаца во рок од 15 дена од објавувањето на огласот. Доколку во овој рок не се јават, за привремен застапник е определен стручниот соработник Славе Стефанов, стручен соработник во Основниот суд во Винаца, кој ќе го застапува во постапката до неговото јавување.

Од Основниот суд во Винаца, П.бр. 217/2002.

(21370)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица, се води постапка ВПП. бр. 64/02 за докажување смрт на лицето Каламерников Костаке Горѓи од Струмица по предлог на предлагачот Каламерников Панче од Струмица.

Се повикува лицето Каламерников Костаке Горѓи од Струмица, како и сите други лица што знаат за неговиот живот, да се јават во Основниот суд во Струмица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија".

Лицето Каламерников Горѓи е чукун дедо на предлагачот Каламерников Панче од Струмица и истиот писмено во предлогот за докажување смрт наведува дека неговиот чукун дедо е починат на ден 13.09.1939 година и погребан на градските гробишта во Струмица и на неговиот надгробен споменик јасно се напишани неговото име, презиме и датата на смртта, но во Матичната книга на умерните погрешно била заведена датата на неговата смрт и било испуштено да се напише неговото име Горѓи, така што стоело само Каламерников Костаке.

Предлагачот има правен интерес да се докаже смртта на Каламерников Костаке Горѓи, а заради отпочнување на постапка за денационализација на имотот што му бил одземен на неговиот чукун дедо во која тој и други лица се јавуваат како наследници. Заради тоа се повикуваат сите лица кои знаат во врска со наведените податоци, а за докажување смртта на лицето Каламерников Горѓи од Струмица кои ќе помогнат при спроведувањето на оваа вонпроцесна постапка.

Од Основниот суд во Струмица, ВПП.бр. 64/2002.

(21640)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1492/2002 од 29.3.2002 година, во регистарската влошка бр. 02045444?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги У-ЧИНАР ДООЕЛ с. Гопчели - Стар Дојран.

Единствен содружник-основач Исмет Агушев од с. Гопчели-Стар Дојран.

Дејности: 01.13/2, 01.24, 15.91, 15.98/2, 17.40, 17.40/1, 17.40/2, 20.10/1, 20.10/2, 20.51, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 51.13, 51.21,

51.22, 51.31, 51.32, 51.34, 51.39, 51.41, 51.42, 51.45, 51.51, 51.53, 52.11, 52.12, 52.22, 52.24, 52.25, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.51, 60.22, 60.23, 60.24, 63.25, 63.40, 65.12/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Исмет Агушев-управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1492/2002. (19534)

Согласно член 204 од ЗТД и решението на судот П. Трег. бр. 2108/2002 од 15.04.2002 година со кое се запишува упис на намерувано намалување на основната главнина на Друштвото за производство, трговија, инженеринг и застапување РАДИМЕКС Радмила ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. "Народен фронт" бр. 6-2/3 локал 11, Скопје.

Објавуваме дека Друштвото е согласно, врз основа на барање на доверителите да им го платиме побарувањето или да им дадеме гаранција за истото. (21701)

Согласно член 204 од ЗТД и решението на судот П. Трег. бр. 2868/02на Основниот суд Скопје I - Скопје со кое се запишува упис на намерувано намалување на основната главнина на Друштвото за трговија и услуги ТАНГРАМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Илија Димовски" бр. 5 Б, Скопје.

Објавуваме дека Друштвото е согласно, врз основа на барање на доверителите да им го платиме побарувањето или да им дадеме гаранција за истото.

Доколку во рок од 90 дена не го поднесат побарувањето, ќе се смета дека сите доверители се согласни со намеруваното намалување на основната главнина. (21702)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 582/02 од 15.02.2002 година, во регистарската влошка бр. 02044539?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ДООЕЛ на Друштвото за производство, трговија и услуги ЕЛВАН-ПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 39.

Основач: Митров Ванчо од Кавадарци, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 39.

Дејности: 18.21, 18.24, 25.12, 51.21, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.62, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 51.23, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.72/1, 52.74, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 51.18, 51.19, 55.30/1, 55.30/2, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.40, 65.12/3, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт, лизинг, меѓународен транспорт на стоки и патници, продажба на стоки од консигнациони складови, малограничен промет со соседните земји СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и НТП е Митров Васил, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 582/02. (12310)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 3551/2000 од 18.07.2000 година, во регистарската вложка бр. 02032579?-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТД на Друштвото за промет, трговија и услуги ДИЉО-КОМПАНИ Абдилсамет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 67.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.52, 60.21, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.40, 70.20, 70.31, 74.82, 74.83, 74.84, 63.30.

Надворешна трговија со непрехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надворешнотрговскиот промет, комисиони работи, консигнациони работи, меѓународна шпедиција, услуги во меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските направени во правниот промет со трети лица, друштвото одговара со својот имот.

Лицето овластено за застапување во внатрешен и надворешен промет е Абдилсамет Џафери - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 3551/2000. (12311)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1188/2002 од 8.04.2002 година, во регистарската вложка бр. 02045143?-6-06-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП на ИСО ПРОМ ТП Исењ Ариф Емин Такси превоз на патници и стока, с. Скудриње - Ростуше.

Трговец-поединец е основано на 12.03.2002 година од Исењ Ариф Емини од с. Скудриње.

Во правниот промет настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени со трети лица одговара со целокупниот свој имот.

Исењ Емини - управител без ограничување.

Дејности: 60.21 - превоз на патници во друг копнен сообраќај, линиски, 60.22 - такси превоз, 60.23 - превоз на патници во другиот друмски сообраќај, слободен, 60.24 - превоз на стоки во друмскиот сообраќај.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1188/2002. (12312)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Гевгелија, со решението ЗГ. бр. 7/02 од 25.07.2002 година, во регистарот на здруженија го запиша Здружението на граѓани Друштво за ловство и екологија "Тигар-С" од Стојаково, со седиште во с. Стојаково.

Цели и задачи на субјектот: да ја следи и анализира состојбата на дивечот и животната средина во овој регион, да ја координира и води политиката на ловството, да го следи спроведувањето на мерките за заштита и развој на дивечот, да управува со ловиштето и да се грижи за плански лов, за заштита на дивечот и животната околина да се грижи за развојот и афирмација на ловството и еколошката свест и др.

Лице овластено за застапување е Илија Карагошев од Стојаково.

Од Основниот суд во Гевгелија. (21585)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 26/2002 од 30.07.2002 година, изврши упис на основањето на Здружението на граѓани под полно име "ФЕНИКС" - Прилеп и под скратено име ЗГ "ФЕНИКС" - Прилеп.

Основни цели и задачи на Здружението се: иницирање на соработка меѓу младите и развивање на креативни лидерски способности кај истите; едукација на младите и развој на свеста кај младите за борбата против сите зла и пороци; подобрување и унапредување на општествената, економската и социјалната положба на младите во Република Македонија; зголемување на заинтересираноста за спортски активности и развивање на спортски и натпреварувачки дух меѓу младите; информирање на младите за заштита од инфективни болести; отфрлање на секаква дискриминација, полово, верска, национална и др; заштита на правата на децата; унапредување на еколошката култура на подрачјето на општина Прилеп и создавање на услови за поуспешно унапредување на екологијата и свеста за неа; помагање во развој на граѓанското општество и демократија во Република Македонија; разрешување и ублажување на проблемите во општеството по пат на лобирање во институциите на системот; едукација од областа на правата на граѓаните, едукација од областа на информатиката, издавање на брошури, публикации, книги, списанија и сл.; учество и организирање на разни семинари, работилници, конференции, предавања и јавни настапи; организирање на хуманитарни, уметнички и културни манифестации; соработка со институции, организации, здруженија и фондации од Република Македонија и странство; развивање на културниот интелект кај луѓето и зачувување и заштита на културното богатство; координирано дејствување на членовите на Здружението; и други цели и задачи кои произлегуваат од тековното работење на Здружението.

Седиштето на Здружението е во населбата Точила 1, зграда Ц 8, стан 5 во Прилеп, а истото ќе делува на територијата на Република Македонија.

Лице овластено за застапување и претставување на Здружението е неговиот претседател Кети Ефремоска од Прилеп, со живеалиште во населбата Точила 1, зграда Ц 8, стан 5 во Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 26/2002. (21720)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. ЗГФ. бр. 26/2002 се запишува здружението на граѓани под име: Тениски клуб "Славија" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: развој на тенискиот спорт во Охрид и Република Македонија; донесување програми за развој и унапредување на работата на клубот; учествува во реализација на системот на натпревари што го организира тенискиот сојуз на Македонија; прифаќа организација на тениски натпревари за сите категории, како и организација на меѓународни средби во тенис, кои ќе му ги довери ТСМ; организира тренажен процес и подготовки на членови на клубот; реализира програма за надградба на стручните кадри

во клубот; дава иницијатива за соработка со организации кои реализираат програми што се значајни за развојот на тенис спортот и клубот; се грижи за набавка и одржување на неопходната опрема реквизити за организација на тренинг и натпревари за своите членови; води грижа за здравствената заштита на активните членови на клубот; да извршува и други работи и задачи утврдени со Законот за спорт, статутот и други акти.

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Јане Сандански" бр. 139, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Антонио Јанкуловски од Охрид, ул. "Јане Сандански" бр. 139.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. ЗГФ. бр. 26/2002. (21635)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. ЗГФ. бр. 27/2002 од 18.07.2002 година, се запишува здружението на граѓани под име: Здружение на работодаватели Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: промовирање и одбрана на системот на правната иницијатива и пазарната економија; промовирање и одбрана на единството и интеграција на претприемништвото; поттикнување на стопанскиот развој на земјата; претставување и одбрана на генералните и заедничките интереси на работодавачите пред државните и професионалните организации.

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Туристичка" бр. 30, каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Сашо Кичеев од Охрид, ул. "Туристичка" бр. 49.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. ЗГФ. бр. 27/2002. (21636)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. ЗГФ. бр. 28/2002 од 18.07.2002 година, се запишува здружението на граѓани под име: Тениски клуб "Чокер" - Охрид.

Здружението на граѓани има за цел: развој на тенисот во Охрид и Република Македонија; учество во реализацијата на систем натпревари кои ќе му бидат доверени од повисоки сојузи; организирање на тениски натпревари кои ќе му бидат доверени од повисоки сојузи; организирање на процес на тренинзи подготовка на членовите на клубот; давање на иницијатива за соработка со други организации кои реализираат програми што се значајни за развојот на тенисот и на клубот; комуницира со Градскиот совет на општина Охрид за статутот, потребите и условите за работа на клубот; се грижи за здравствената состојба на активните членови на клубот; пропишува, верифицира и издава членски книшки, амблеми, значки и други ознаки на клубот.

Седиштето на здружението е во Охрид, на ул. "Охридска архиепископија", каде и дејствува.

Овластено лице за застапување на здружението е Арнаудова Билјана од Охрид.

Од Основниот суд во Охрид, Рег. ЗГФ. бр. 28/2002. (21637)

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. ЗГФ. бр. 21/2002 од 18.07.2002 година, изврши упис на основањето на Здружението на технолози, хемичари и хемиски техничари "Епрувета" - Прилеп, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации, под веќе наведеното полно име и под скратено име ЗГХХТ "Епрувета" - Прилеп.

Основни цели и задачи на Здружението се: развој на професионалните и стручните способности и подобрувања на материјалната и општествената положба на технолозите, хемичарите и хемиските техничари; создавање на критериуми за селекција на поединци од редот на

овие струки во однос на нивната финансиска состојба, за што побрзо нивно вработување, со обврска за професионално и етичко однесување; развивање на систем на едукација заради дообучување на технолозите, хемичарите и хемиските техничари за одредена субспецијалност, која ќе им донесе напредување во струката; развивање на кодекс на професионалната етика на технолозите, хемичарите и хемиските техничари, кон кој истите ќе се придружуваат и ќе им служат како модел на другите; организирање на предавања и семинари заради подобрување на нивото на стручните знаења; и воспоставување на меѓусебна соработка со другите здруженија.

Седиштето на здружението е во Прилеп, во Работничкиот универзитет "Пере Тошев", на ул. "Маркова" бр. 54 в, а истото ќе делува на територијата на Република Македонија.

Лице овластено за застапување и претставување на Здружението е неговиот претседател Васил Стојкоски од Прилеп.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. ЗГФ. бр. 21/2002. (21639)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 20/02 од 08.07.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ППУ "МАК ФРУИТ" ДОО Валандово со жиро сметка 41301-601-55328 при ЗПП односно сега при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот МАК "ФРУИТ" од Валандово, веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена, преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (21060)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 12/02 од 08.07.2002 година, е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво "КОМ ШУНТОВ" ДООЕЛ од Валандово, со жиро сметка 41301-601-58041 при ЗПП односно Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот "КОМ ШУНТОВ" ДООЕЛ од Валандово, веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена, преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (21061)

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 34/02 од 08.07.2002 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник ТП "МТК- КОМЕРЦ 96" од Гевгелија со седиште на ул. "Загребачка" бр. 1/2 и жиро сметка бр. 41610-601-54084 при ЗПП Гевгелија, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, па отворената стечајна постапка над должникот "МТК - Комерц 96" од Гевгелија веднаш се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (21062)

Основниот суд Скопје II- Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 319/01 од 07.11.2001 година, се отвора стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало "МУРИ-

ТЕКС-СКОПЈЕ“ извоз-увоз со седиште на ул. “Коста Новаковиќ“ бр. 18-3/9, со жиро сметка бр. 40100-601-210668, како и број на регистарска влошка 1-37739-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија на големо и мало “МУРИТЕКС-СКОПЈЕ“ извоз-увоз се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21088)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст. бр. 382/01 од 24.01.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Мешовито друштво за внатрешна и надворешна трговија “ФАДИП ФОРМА 2000“ со седиште на бул. “Јане Сандански“ бб, со жиро сметка бр. 40100-601-138567, како и број на регистарска влошка 1-21438-0-0-0, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Мешовито друштво за внатрешна и надворешна трговија “ФАДИП ФОРМА 2000“ се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21089)

Со решение на Основниот суд во Велес Ст. бр. 15/2001 од 28.06.2002 година, стечајната постапка над должникот Претпријатие за надворешен и внатрешен промет на големо и мало “ВИ-ЛИ-КОМ“ извоз-увоз ЦО Велес ул. “Благој Горев“ бр. 69 3/19, се запира.

Од Основниот суд во Велес. (21090)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 56/02 од 25.07.2002 година, над должникот Трговско друштво за производство, трговија, градежништво и услуги Јасминка Мишоска и др. “М+Т“ експорт-импорт Кичево ДОО, со седиште на ул. “Јанко Михајловски“ бр. 48, отвори стечајна постапка но истата не ја спроведе поради немање на средства за формирање на стечајна маса и истата ја заклучува согласно член 64 од ЗС.

По правосилноста на решението должникот ќе се избрише од трговскиот регистар при Основниот суд во Битола.

Од Основниот суд во Кичево. (21363)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 174/02 од 02.07.2002 година, над Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало “Брле“ Билјана ДООЕЛ увоз-извоз Битола, ул. “Партизанска“ бр. 79/9, Трег. 01011754-?-8-01-000 со дејност трговија, и жиро сметка 500-0000001468-85, при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21581)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 172/02 од 24.07.2002 година, над Трговското и услужно претпријатие “28-Рикуч“ увоз-извоз Битола, ул. „28-ма“ бр. 20, Трег. 1-11144 со дејност трговија, жиро сметка 40300-601-43185, при ЗПП Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21582)

Основниот суд во Кичево со решение Ст. бр. 53/02 од 09.07.2002 година, отвори стечајна постапка над должникот ТД “ПРИМАКО ЛТД“ - ДООЕЛ Кичево,

ул. “Б.Ослободување“ бр. 74/3, и истата не ја спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (21583)

Основниот суд во Кичево со решението Ст. бр. 33/02 од 11.06.2002 година отвори стечајна постапка над должникот Претпријатие за туризам, трговија на големо и мало УСКАНА ИМПЕКС експорт-импорт ДОО Зајас, со број на жиро сметка 40320-601-25157 при ЗПП Кичево.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Претпријатие УСКАНА ИМПЕКС од Зајас, поради немање на средства согласно член 64 став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (21641)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 146/02 од 08.07.2002 година е отворена стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги “Срчка-Комерц“ Чедомир ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. “Железничка“ бр. 35, со истото решение е заклучена отворената стечајна постапка над Друштвото за производство, трговија и услуги “Срчка-Комерц“ Чедомир ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. “Железничка“ бр. 35.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатија што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Куманово. (21522)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст. бр. 13/2002 од 25.06.2002 година, е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, услуги и транспорт “ШАР-ДИНГ“ Ц.О. увоз-извоз с. Чифлик-Тетово, со жиро сметка 41500-601-51313, што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки.

За стечаен судија е определен Томислав Бошковски член на стечајниот совет.

За стечаен управник е именуван Владислав Тамбуровски од Скопје, ул. “Желево“ бр. 4/1-7.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник или до Основниот суд Тетово - Стопански отсек.

Се повикуваат доверителите кои имаат различни права на подвижни предмети и права на должникот како и доверителите кои имаат различни права на недвижностите над должникот што не се запишани во јавните книги во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања (испитно рочиште), како и рочиште на собранието на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка (извештајно рочиште) кое ќе се одржи на ден 6.09.2002 година во 12,00 часот во салата на Основниот суд Тетово 1/1.

Од Основниот суд во Тетово. (21719)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст.бр. 130/2002 од 3.07.2002 година, отворена е стечајна постапка над должникот Тезга за промет со кондури и текстил “ЕРЕН 1 ТП ВЕДАТ ВЕЛИ МЕМЕДИ“ Скопје, со седиште во Градски Трговски Центар - Еко Шопинг - Скопје, со сметка 40100-601-415769, Агенција за блокирани сметки со регистарска влошка 02006437?-6-09-000.

За стечаен судија се определува Зорица Илиовска судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се определува Маринко Саздовски со адреса на ул. "Елисие Поповски" бр. 15, Скопје.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнуваат на стечајниот управник.

Се закажува рочиште на собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања и рочишта на собрание на доверители на кое врз основа на извештајот на стечајниот управник доверителите ќе одлучуваат за понатамошниот тек на постапката (извештајно рочиште) на 4.09.2002 година, во 8,35 часот во соба бр. 44 во Основниот суд Скопје I - Скопје.

Да се објави оглас на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21704)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст.бр. 112/02 од 14.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и производство "КАНИ ТЕКС" Исен ДООЕЛ со седиште на ул. "Боро Менков" бр. 3/2-9, со жиро сметка бр. 40100-601-461045, како и број на регистарска влошка 02029847?-8-01-000, при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија, услуги и производство "КАНИ ТЕКС" Исен ДООЕЛ се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21676)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение IV. Ст.бр. 132/02 од 14.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "БРАКА ДЕМА" Кемал ДООЕЛ експорт-импорт, со седиште на ул. "Дижонска" бр. 7, со жиро сметка бр. 40100-601-160927 и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и услуги "БРАКА ДЕМА" Кемал ДООЕЛ експорт-импорт се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21675)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст.бр. 19/02 од 6.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за органска одговорност за производство, промет и давање услуги "МАГ-МАР КОМПАНИ" Ц.О. Скопје, со седиште на бул. "Видое Смилевски Бато" бр. 87/1-26, со жиро сметка бр. 40100-601-168790 и регистарска влошка 1-25953-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за органска одговорност за производство, промет и давање услуги "МАГ-МАР КОМПАНИ" Ц.О. од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21674)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение II. Ст.бр. 153/02 од 27.06.2002 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за произ-

водство, услуги и трговија "МАСИВА" Жани ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. "Иван Манолев" бр. 235-б, со жиро сметка бр. 40100-601-282355 и регистарска влошка 02022090?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот Друштво за производство, услуги и трговија "МАСИВА" Жани ДООЕЛ од Скопје се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Жалбата поднесена против решението не го задржува извршувањето на решението.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21673)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 197/2002 од 24.07.2002 година, над Друштвото за транспорт, производство и трговија на големо и мало "КАСО" Пече, увоз-извоз и услуги Ресен, со дејност такси превоз со жиро сметка 320000000600436 при Силекс банка Ресен, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21764)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 198/02 од 26.07.2002 година, над Друштвото за трговија на големо и мало и услуги Весна Соклевска "Сокле" увоз-извоз Битола ДООЕЛ, со дејност фризерски и други третмани за разубавување, и жиро сметка 500-0000000804-40 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21765)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 128/2002 од 24.07.2002 година, над ПП ДООЕЛ "Токат" Битола, нас. Карпош бр. 11-1/4, дејност трговија на големо и мало со жиро сметка 500-0000000644-35 при Стопанска банка АД Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21766)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 192/2002 од 26.07.2002 година, над Трговецот поединец на мало Душко Коте Велковски "Коте" с. Породин, со дејност трговија и жиро сметка 500-0000000865-51 при ЗПП - Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21767)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 193/2002 од 25.07.2002 година, над ДПУТ ЖИЗ Злате Ванčovски Битола со дејност трговија и жиро сметка 500-000000000413-49 при Стопанска банка Битола, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21768)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 155/2002 од 17.07.2002 година, над ТД за производство, трговија и услуги "Глобал текстил" ДОО Битола, бул. "1-ви Мај" бр. 7 со дејност трговија и жиро сметка 40300-601-108060, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21769)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 237/01 од 27.06.2002 година, над ТП "Танга" од Битола, ул. "Панде Кајзерот" бр. 46 со дејност услужна и жиро сметка 40300-601-108279, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (21770)

Основниот суд во Охрид, огласува дека со решение Ст. бр. 24/02 од 04.07.2002 година отвори стечајна постапка над должникот Друштво за угостителство, трговија и други услуги на Миле Петрески, "Анима-2000" Охрид, ДОО - Охрид, со седиште на кеј. "Маршал Тито" бр. 8, Охрид, со број на рег.влошка 01-011227?-3-09-000, што се води при Основниот суд во Битола, со жиро сметка 41020-601-80667, што се води во Агенцијата за блокирани сметки - Скопје, ПЕ - Охрид, истата нема да се спроведува, и се заклучува од причини што имотот со кој што располага должникот е од незначителна вредност.

Од Основниот суд во Охрид. (21771)

ЛИКВИДАЦИИ

Ликвидаторот Игор Бачоски од Тетово, дипл. правник ул. "Маршал Тито" бр. 50/2, тел. 044/28780 запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3599/02, и влошка 02018448?-8-03-000 од 27.06.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги СЕАТ-КОМЕРЦ Исмет ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. "Мирче Ацев" бр. 73 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21500)

Ликвидаторот Петковска Десанка од Скопје, ул. "Саса" бр. 33-б, запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 2962/02, објавува дека Друштвото за трговија и услуги ФИМАКО Десанка ДООЕЛ, ул. "Саса" бр. 33-б, и со број на жиро сметка 40100-603-21420 отворена при ЗПП филијала 40100 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од денот на последната објава.

Од ликвидаторот. (21454)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 187/2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско производно претпријатие "ЛИЗА МАКС" ЦО увоз-извоз Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 37/2-9, со жиро сметка 40100-601-1334356.

За ликвидатор се определува лицето Илија Заковски од Скопје, ул. "Рузвелтова" бр. 54, тел. 741-545.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21612)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 209/2002 од 12.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија и услуги на големо и мало "АЉКО МАРКЕТ" ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Алберт Станиќ" бр. 6, со жиро сметка 40100-601-105170.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје, ул. "Јане Сандански" бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21660)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 4043/02, од 08.07.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ГАЛЕБ-ТОН Драгица ДООЕЛ увоз-извоз с. Ржаничино општина Петровец со седиште на ул. "А. Василевски" бр. 6-а, и жиро сметка 200 000 023 339 356 депонент при Стопанска банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (21661)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје бул. "Јане Сандански" бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3940/2002 година објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги АРТИЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. "Васил Главинов" бр. 3-1, и жиро сметка 2000 000 990 077 684 депонент при Стопанска банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (21662)

По трет пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, ул. "Пиринска" бр. 57, запишан као ликвидатор со решение П.Трег. 548/02 во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, објавува дека Трговското друштво за производство, промет и услуги Санто Комерц ДООЕЛ с. Амзабегово, Св. Николе со жиро сметка 41420-601-27375 отворена при ЗПП Св. Николе е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21716)

По трет пат ликвидаторот Весна Милева од Штип, ул. "Пиринска" бр. 57, запишан као ликвидатор со решение П.Трег. 534/02 во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, објавува дека Друштвото за трговија ЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Штип, ул. "Борис Кидрик" бр. 21 со жиро сметка 41400-601-14989 отворена при ЗПП Штип е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава со докази во два примерока, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21717)

Ликвидаторот Симјановска Тања дипл. правник од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 21/7, тел. 044/27-913 запишан во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I -

Скопје, со решение П. трег. 3316/2002 од 14.06.2002 година објавува дека Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги НАЦИОНАЛ Светозар ДООЕЛ увоз-извоз с. Челопек општина Брвеница, со жиро сметка 540000000122187 во Тетовска банка АД Тетово, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21718)

Ликвидаторот Миливоје Гратчаноски од Скопје, ул. “Јуриј Гагарин” бр. 25/12, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3535/2002 објавува дека Друштвото за завршни и занаетчиски работи во градежништвото “Гранит-Хидро” Миливоје ДООЕЛ Скопје со жиро сметка 40120-601-407973 отворена при ЗПП филијала, Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (21671)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. “Јане Сандански” бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 3939/02 од 22.07.2002 година објавува дека Друштвото за производство, промет, посредување и услуги МСФ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје со седиште на ул. “Зеф Љуш Марку” бр. 19, и жиро сметка 300000000551287 депонент при Комерцијална банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (21667)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, ул. “Кочо Рацин” бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип со решението П. Трег. бр. 744/02, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Гарден ДООЕЛ Штип, со број на жиро-сметка 41400-601-29546 отворена при ЗПП Штип е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21829)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, ул. “Кочо Рацин” бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип со решението П. Трег. бр. 561/02, објавува дека Друштвото за трговија и услуги Матекс Златанова Сузана и др. јтд Кочани, со број на жиро-сметка 40400-601-45447 отворена при ЗПП Кочани е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21830)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, ул. “Кочо Рацин” бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип со решението П. Трег. бр. 667/02, објавува дека Јавното трговско друштво за трговија и услуги Сарај-9 Блашка Накашева и др. јтд увоз-извоз Кочани, со број на жиро сметка 40400-601-41726, отворена при ЗПП Штип е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21831)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, ул. “Кочо Рацин” бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип со решението П. Трег. бр. 669/02, објавува дека Друштвото за трговија и услуги Ел-Ма увоз-извоз јтд Штип, со број на жиро сметка 41400-601-40594 отворена при ЗПП-Штип е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21832)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, ул. “Кочо Рацин” бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип со решението П. Трег. бр. 670/02, објавува дека Друштвото за производство, услуги и трговија Грамос ДОО с. Три Чешми, со број на жиро-сметка 41400-601-4980 отворена при ЗПП Штип е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21833)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, ул. “Кочо Рацин” бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип со решението П. Трег. бр. 671/02, објавува дека Друштвото за трговија и услуги Доби тред увоз-извоз ДООЕЛ Штип, со број на жиро-сметка 200000028352510 отворена при Стопанска банка Штип е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21834)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, ул. “Кочо Рацин” бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип со решението П. Трег. бр. 583/02, објавува дека Друштвото за трговија и услуги Го-Ти Велкова Оливера и др. јтд увоз-извоз Кочани, ул. “Ване Градовјански” бр. 2, Кочани, со број на жиро сметка 2100511698801 отворена при Тутунска банка Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во “Службен весник на РМ”, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21835)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште; КО "Росоман", КП. бр. 1654, план 046, скица 794, м.в. "Чаир", култура-нива, класа 3, со вкупна површина од 2.139 м², КО. "Росоман", КП. бр. 1666, дел 3, план 046, скица 794, в.м. "Чаир", култура-нива, класа 2, со вкупна површина од 487 м² КО "Росоман", КП. бр. 2431, дел 2, план 045, скица 576, в. м. "Бела Земја", култура лозје, класа 2, со вкупна површина од 1.962 м², КО "Росоман", КП. бр. 4057, план 065, скица 577, в.м. "Курија", култура нива, класа 3, со вкупна површина од 4.281 м² и КО "Росоман", КП. бр. 4060, план 065, скица 577, в.м. "Курија", култура-градина, класа 2, со вкупна површина од 1.940 м². Сопственост на Вера Миленковиќ од с. Росоман, Кавадарци, евидентирано на Имотен лист бр. 2381 издаден од Државен завод за геодетска работи Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (21584)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Тремник, парцела број 434/3 во место викано "Среден Рид", нива со површина од 751 м² во Катастарска општина Тремник, сопственост на Цветковски Гојко од с. Тремник. Цена на продажба 38.843,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. "Маршал Тито" бр. 138. (21642)

Се продава недвижен имот - овошна градина, 4-та класа со вкупна површина од 323 м², што се наоѓа на КП 11/6, м.в. "Кораб", КО Зелениково, сопственост на Љубица Ефремова од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24 лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (21594)

Се продава недвижен имот - нива, 5-та класа со вкупна површина од 750 м², што се наоѓа на КП 1524, м.в. "Азмак", КО Г. Соње, сопственост на Цветан Ацковски и Боце Павловски од Скопје.

Се повикуваат сопствениците на парцелите што граничат со наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија" доколку се заинтересирани да ја купат гореопишаната недвижност, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата.

Доколку не се јават во наведениот рок, истите го губат правото на првенствено купување на предметната недвижност.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават во нотарската канцеларија на нотарот Снежана Сарџовска од Скопје, ул. "Иван Козаров" бр. 24 лок. 23 (ДТЦ "Стара Рампа"). (21663)

Се продава недвижен имот - земјоделско земјиште нива класа 4 на м.в. "Чешмиште" на КП 198 за КО Г. Агларци, во Имотен лист бр. 147, во површина од 3920 м², нива класа 4 на КП 511 на м.в. "Средно Расје" во Имотен лист бр. 147 површина од 6778 м², нива класа 4 на КП 614 на м.в. "Поројница" во Имотен лист 147 во површина од 3615 м², сите за КО Г.Агларци или во вкупна површина од 14313 м², за вкупна купопродажна сума од 50.000 денари сопственост на Јошевски Томе од с. Г. Агларци.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Веселинка Здравкова од Битола, ул. "Мечкин Камен" бр. 20, Битола. (21714)

Се продава земјоделско земјиште 6/7 идеален дел од КО "Кавадарци 1 (вон)", КП бр. 5589, дел 2, план 010, скица 010, в.м. "Домовица", култура нива, класа 6, со вкупна површина од 3.307 м², во сопственост на Благоица Коцева од Кавадарци, евидентирано во Имотен лист бр. 4055 издаден од Државен завод за геодетски работи, Одделение за премер и катастар Кавадарци, за цена од 100.000,00 денари.

Се повикуваат сопствениците, заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето кое што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ристо Самарџиев, ул. "Блажо Алексов" бб, Кавадарци. (21715)

Сопственикот Живковска Светлана од с. Глуво, Скопје, својата недвижност-1/2 една идеална половина од нива 5 класа во површина од 3428 м² во м.в. "Главичица" на КП 3118/2 и нива 5 класа во површина од 612 м² во м.в. "Главичица" на КП 3118/1 КО Глуво Бразда заведени во Поседовен лист број 661, го продава за 80,00 денари за 1 м².

Се повикуваат сопственикот и сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" писмено да се изјаснат за понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Ирфан Јонувовски општина Чаир, Скопје ул. "2 Македонски Бригади" број 54. (21760)

Нотарот Ленка Панчевска, со службено седиште во Општина Чаир, ги известува сопствениците и сопствениците на граничните парцели со парцелата КП бр. 102, нива четврта класа во м.в. "Јазирска Река" со површина од вкупно 4845 м², КО Радишани дека сопствениците на 4/5 идеален дел од наведената парцела Ше-

керов Милан, Шекеровски Јован, Шекеров Драган и Шекеровски Бојко со живеалиште во Скопје ја продаваат наведената парцела по цена од 101 денари по 1 м². Доколку наведените лица сакаат да го користат придимственото право за купување предвидено со Законот за земјоделско земјиште, потребно е во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонираат купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (21905)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: 28/53 идеални делови од КП број. 2754 - пасиште, класа 2, во површина од 534 м² во м.в. "Кишовица и на КП број 2755 - овоштарник, класа 1, во површина од 2711 м², двор од 500 м² и земјиште под зграда 1 - 24м² и земјиште под зграда 2 - 17 м² заведено во Имотен лист број 1468 м² за КО Прилеп, сопственост на Силјановски Христо Божи-дар од Прилеп ул. "Борка Утог" број 13, а за купопродажна цена од 3.100,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, како и сопствениците кои граничат со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од објавувањето на оваа понуда во "Службен весник на РМ", да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да ги достават до нотарот Стојаноска Елизабета ул. "Јоска Јорданоски" број 2, Прилеп. (21773)

Сопствениците Томашевски Александар, Томашевски Драги, Томашевски Никодин, Томашевски Златко, Заивосовска Ника и Младеновска Јаготка од Скопје, својата недвижност - нива 5 класа во површина од 6902 м² во место викано "Камени Мост Бучало" на КП 304 КО Визбегово заведени во Поседовен лист број 92 го продаваат по 120,00 денари за 1 м².

Се повикуваат сопствениците на граничните парцели чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ирфан Јонувски општина Чаир, Скопје ул. „2 Македонски Бригади“ бр. 54. (21903)

Нотарот Ленка Панчевска со службено седиште во општина Чаир, го известува сопственикот на западниот дел од станбената зграда на ул. "Никола Малешевски" бр. 21, Цафери Сали со стан на ул. "Никола Малешевски" бр. 5, дека сопственикот на источниот дел од семејната станбена зграда, Светлана Мариновиќ го продава својот дел со вкупна станбена површина од 170 м.кв. по цена од 4.578.000,00 денари.

Доколку наведеното лице сака да го користи придимственото право за купување предвидено со Законот за облигациони односи, потребно е во рок од 45 дена од објавувањето на овој оглас, да ја депонира купопродажната цена во нотарски депозит. Во спротивно продавачот ќе ја продаде на друг купувач. (21823)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Марино, на КП 1/117, м.в. "Бела Земја", нива 4 класа, во површина од 700 м² за цена од 280,00 денари за м², на која сопственик на 1/2 идеален дел е Трпковски Среќко.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ",

писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчиновска Снежана, ул. "Антон Попов" бр. 776. (21792)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 1513434 издаден од СБР Скопје на име Соколи Дуда, ул. 1213 бр. 121, Скопје. (21778)

Пасош бр. 1091860 издаден од СБР Тетово на име Фетаи Насир, с. Чифлик, Тетово. (21779)

Пасош бр. 1341317 издаден од СБР Гостивар на име Грујевски Зоран, ул. Борис Кидриќ бр. 133, Гостивар. (21812)

Пасош бр. 719466 издаден од СБР Скопје на име Спироска Добринка, ул. Фуштанска бр. 11-а, Скопје. (21813)

Пасош бр. 639025 издаден од СБР Скопје на име Туран Исмаил, ул. Јоаким Крчовски бр. 38-а, Скопје. (21814)

Пасош 1707531 издаден од СБР Скопје на име Сабит Амети, с. Вртекица, Скопје. (21815)

Пасош бр. 931939 издаден од СБР Скопје на име Нуртен Рамадани, ул. Вашингтонска бр. 63, Скопје. (21816)

Пасош бр. 1394233 издаден од СБР Скопје на име Гајдациев Томе, ул. Рафаило Батино бр. 32, Скопје. (21818)

Пасош бр. 571194 издаден од СБР Скопје на име Фатмир Љута, ул. Јајце бр. 49-а, Скопје. (21819)

Пасош 1429124 издаден од СБР Тетово на име Муртезани Арома, ул. Блок 82 да 1-1/7, Тетово. (21820)

Пасош 1441433 издаден од СБР Куманово на име Мирвете Биљали, ул. Др. Младен Стојановиќ бр. 18, Куманово. (21822)

Пасош бр. 1439572 издаден од СБР Куманово на име Садат Јашари, с. Лопате, Куманово. (21824)

Пасош бр. 113601 издаден од СБР Тетово на име Мемеди Шкумбин, с. Огушиште, Тетово. (21870)

Пасош бр. 1199506 издаден од СБР Тетово на име Идризи Хузри, с. Добарце, Тетово. (21877)

Пасош бр. 978811 издаден од СБР Куманово на име Арифи Ајриз, ул. П. Спасовска бр. 3, Куманово. (21879)

Пасош бр. 1156209 издаден од СБР Тетово на име Емурли Нази, с. Гургурница, Тетово. (21880)

Пасош бр. 572907 издаден од СБР Скопје на име Трајковска Благојка, ул. Димче Милошевски Бр. 6, Скопје. (21884)

Пасош бр. 359378 издаден од СБР Скопје на име Трајковски Пера, ул. Димче Милошевски бр. 6, Скопје. (21885)

Пасош 1032665 издаден од СБР Скопје на име Алили Енсар, ул. Серава бр 61, Скопје. (21886)

Пасош бр. 1337539 издаден од СБР- Кичево на име Атип Алими, ул. "С. Лазаревски" бр. 36, Кичево. (21897)

Пасош бр. 1386770 на име Мусаи Нермин, ул. "Пожаревачка" бр. 59, Битола. (21898)

Пасош бр. 1386769 на име Мусаи Исмета, ул. "Пожаревачка" бр. 59, Битола. (21899)

Пасош бр. 1111882 на име Сами Мусаи, ул. "Пожаревачка" бр. 59, Битола. (21900)

Пасош бр. 1111885 на име Семи Мусаи, ул."Пожаревачка" бр. 59, Битола. (21901)

Пасош бр. 1301238 на име Николовска Виолета, ул."Окт. Революција" бр. 5/1, Куманово. (21902)

Пасош 1151908 издаден од СВР Куманово на име Рамадани Авни, ул. Владимир Назор бр. 3, Куманово. (21904)

Пасош бр. 1467318 на име Јакимов Трајче, Радовиш. (21907)

Пасош бр. 0782732 на име Вранишкоски Здравко, ул."Едвард Кардел" бб, Струга. (21908)

Пасош бр. 848561 на име Асаноски Минтас, Струга. (21909)

Пасош бр. 0074075 на име Кондри Урим, Струга. (21910)

Пасош бр. 1340710 на име Азири Елез, с. Врапчиште, Гостивар. (21911)

Пасош бр. 402784 на име Азири Хурије, с. Врапчиште, Гостивар. (21912)

Пасош бр. 1340711 на име Азири Али, с. Врапчиште, Гостивар. (21913)

Пасош бр. 018688 на име Џемоски Мухамед, с. Могорче, Дебар. (21914)

Пасош 1195388 издаден од СВР Скопје на име Калач Суада, с. Љубин ул. 103 бр. 25, Скопје. (21925)

Пасош бр. 1430004 издаден од СВР Тетово на име Кадрији Мелфи, ул. 152 бр 41, Тетово. (21928)

Пасош 1415736 издаден од СВР Скопје на име Василевска Снежана, бул. Јане Сандански бр. 12-1/1, Скопје. (21929)

Пасош бр. 1397286 издаден од СВР Скопје на име Љаџифовски Љаџиф, с. Сарај ул. 10 бр. 33, Скопје. (21999)

Пасош бр. 1261600 издаден од СВР Скопје на име Ѓултен Чалишкан, ул. Панче Неделковски бр. 20, Скопје. (22000)

Пасош бр. 1071221 издаден од СВР Тетово на име Османи Нирван, с. Пирок, Тетово. (22013)

Пасош бр. 538426 издаден од СВР Скопје на име Радеска Бранкица, ул. Димитар Беровски бр. 2, Скопје. (22020)

Пасош бр. 853364 издаден од СВР Куманово на име Салији Бајрам, с. Ропалце, Куманово. (22021)

Пасош бр. 999425 на име Ајвази Рефат, Кичево. (22022)

Пасош бр. 1056059 на име Бекири Лирдон, с. Колари, Кичево. (22024)

Пасош бр. 1412701 на име Ислам Зенели, с. Колари, Кичево. (22025)

Пасош бр. 1236365 на име Џабири Арбен, Кичево. (22026)

Пасош бр. 1660942 на име Инхофер Арсим, Струга. (22030)

Пасош бр. 1595135 на име Садет Дервишоски, с. Пласница, Мак. Брод. (22034)

Пасош бр. 1669055 на име Сабаудин Ислами, Тетово. (22035)

Пасош бр. 1314738 на име Миртезан Есати, Тетово. (22036)

Пасош бр. 1284235 на име Ахмеди Севди, Тетово. (22037)

Пасош бр. 1544032 на име Франгу Бурим, ул."15 Корпус", Дебар. (22039)

Пасош бр. 1263733 на име Јетон Кадриоски, ул."Бистрица" бр. 110, Охрид. (19467)

Пасош бр. 0003754 на име Зануни Абди Самет, с. Горно Седларци, Тетово. (19239)

Пасош бр. 1271118 на име Азири Исмаил, с. Калиште, Гостивар. (19460)

Пасош бр. 180848 на име Петковски Коче, ул."Борис Кидрич" бр. 2/2, Битола. (17262)

Пасош бр. 0522002 издаден од СВР Тетово на име Идризи Јусуф, ул. Мурат Бафќари бр. 91, Тетово. (22059)

Пасош бр. 1171016 издаден од СВР Велес на име Симонов Мијалче, ул. Коле Цветков бр. 47, Велес. (22061)

Пасош бр. 006095 издаден од СВР Скопје на име Назлије Асанова, с. Батинци, Скопје. (22072)

Пасош бр. 0905403 издаден од СВР Скопје на име Горан Арсовски, ул. Фрањо Клуз бр. 19/9, Скопје. (22073)

Пасош бр. 796357 издаден од СВР Куманово на име Рамадани Насер, с. Черкези, Куманово. (22078)

Пасош бр. 1410842 издаден од СВР Струга на име Абдурамани Муса, ул. Едвард Кардел бр. 591, Струга (22080)

Пасош бр. 1017180 на име Дервишоски Јумни, ул."Охридска бригада" бр. 74, Охрид. (22088)

Пасош бр. 1622239 на име Тасев Илија, с. Ново Коњарево, Струмица. (22092)

Пасош бр. 883893 издаден од СВР- Охрид на име Ѓекиќ Божидар, Охрид. (22094)

Пасош бр. 1564360 на име Мифтар Мусли, с. Житинени, Дебар. (22095)

Пасош 1401118 издаден од СВР Тетово на име Хајри Усни, ул. Штипска бр. 8, Тетово. (22098)

Пасош бр. 978814 издаден од СВР Куманово на име Реџеповски Ремзи, ул. Среќко Пужалка бр. 35, Куманово. (22099)

Пасош бр. 0763261 издаден од СВР Скопје на име Умер Хамит, ул. Славеј Планина бр 155, Скопје. (22100)

Пасош 1349000 издаден од СВР Тетово на име Османи Хиса, с. Пирок, Тетово. (22102)

Пасош бр. 1047784 издаден од СВР Тетово на име Љоки Авди, ул. Јован Ончевски бр. 7-а, Тетово. (22103)

Пасош бр. 588667 издаден од СВР Тетово на име Османи Џемиле, с. Пирок, Тетово. (22104)

Пасош бр. 217634 на име Нухи Исние, с. Велешта, Струга. (20979)

Пасош бр. 1521309 на име Беким Уштеленца, Дебар. (20852)

Пасош бр. 1699679 на име Фајир Ибраимоски, Дебар. (20896)

Пасош бр. 636468 на име Јашаров Јусин, ул. "С. Стојменски" бр. 39, Штип. (22028)

Пасош бр. 0613437 на име Белица Рефије, ул. "Боро Шаин" бр. 14, Струга. (22032)

Пасош бр. 0613438 на име Белица Целадин, ул. "Боро Шаин" бр. 14, Струга. (22112)

Пасош бр. 1005081 издаден од СВР Скопје на име Картовски Коста, ул. Х. Т. Карпош бр 2-1/9, Скопје. (22115)

Пасош бр. 1346661 издаден од СВР Скопје на име Бакиу Зулфи, с. Рашче, Скопје. (22115)

Пасош бр. 1583187 издаден-а од СВР Скопје на име Абдула Салиу, ул. М. Тито бр. 39 с. Сарај, Скопје. (22119)

Пасош бр. 671463 издаден од СВР Гостивар на име Махмуди Зарије, с. Мало Турчане, Гостивар. (22122)

Пасош бр. 1171454 издаден од СВР Велес на име Хасановиќ Сеад, с. Горно Оризари, Велес. (22123)

Пасош бр. 385125 издаден од СВР Скопје на име Лејла Сали, с. Сарај ул. 20 бр. 39, Скопје. (22124)

Пасош бр. 516083 издаден од СВР Гостивар на име Мелани Адем, ул. Никола Парапунов бр. 142, Гостивар. (22125)

Пасош бр. 0490984 издаден од СВР Крива Паланка на име Ристовски Јане, с. Баратлија, Крива Паланка. (22127)

Пасош бр. 1419564 издаден од СВР Скопје на име Летка Лалевиќ, с. Волково ул. 101 бр. 58, Скопје. (22128)

Пасош бр. 1170785 издаден од СВР Скопје на име Чекич Самир, ул. Црногорска бр. 14/8, Скопје. (22129)

Пасош бр. 248599 издаден од СВР Тетово на име Спасоска Зорица, с. Подбреге, Тетово. (22132)

Пасош бр. 880043 издаден од СВР Тетово на име Саити Фаузи, с. Доброште, Тетово. (22134)

Пасош бр. 1618518 издаден од СВР Гостивар на име Менга Садие, ул. Тоде Богдановски бр. 21, Гостивар. (22138)

Пасош бр. 1618519 издаден од СВР Гостивар на име Менга Сехер, ул. Тоде богдановски бр.21, Гостивар. (22139)

Пасош бр. 1618517 издаден од СВР Гостивар на име Менга Ајшенур, ул. Тоде Богдановски бр. 21, Гостивар. (22140)

Пасош бр. 1009657 на име Селимоска Амира, с. Лисиќани, Кичево. (22154)

Пасош бр. 1298251 на име Ивановиќ Тони, Гевгелија. (22156)

Пасош бр. 1593278 издаден од УВР- Прилеп на име Гашанин Алма, с. Лажани, Прилеп. (22158)

Пасош бр. 1562759 на име Велију Зукрије, ул."ЈНА" бр. 57, Струга. (22160)

Пасош бр. 217634 издаден од УВР-Струга на име Нухи Исније, с. Велешта, Струга. (22162)

Пасош бр. 1380882 издаден од СВР Скопје на име Накева Татјана, бул. Партизански одреди бр. 143/49, Скопје. (22165)

Пасош бр. 572415 издаден од СВР Скопје на име Фазлие Каиловска, ул. Јајце бр. 78, Скопје. (22166)

Пасош бр.650745 на име Стојановска Јованка, Ресен. (22168)

Пасош бр.1076298 на име Ахметовиќ Садик, с. Лашани, Прилеп. (22183)

Пасош бр.1545719 на име Наумова Елена, ул. "Х.Узунов" бр. 2, Охрид. (22184)

Пасош бр.1350573 на име Стефаноска Моника, Охрид. (22185)

Пасош бр.1713563 на име Илиевска Елвира, ул. "Лесковачка" бр. 46/11, Куманово. (22186)

Пасош бр.1087400 на име Медија Сулејманоски, с. Отишани, Дебар. (22187)

Пасош бр.1358676 на име Чингоски Владо, Охрид. (22188)

Пасош бр.1387566 на име Игор Крстевски, ул. "Т. Паница" бр. 2/8/1/5, Битола. (22093)

Работна книшка на име Еленко Миланов, Скопје. (21876)

Работна книшка на име Лазаров Лазар, ул."М. Ацев" бр. 13, Св. Николе. (21891)

Работна книшка на име Никовска Нада, ул."Б. Кидрич" бр. 20, Штип. (21893)

Работна книшка на име Јосифоска Даноца, ул."Пане Талески" бр. 27, Прилеп. (21894)

Работна книшка на име Димеска Мирјана, ул."Б. Талески" бр. 206, Прилеп. (21895)

Работна книшка на име Исмаил Зенели, Кичево. (21919)

Работна книшка на име Петкова Анкица, Делчево. (21933)

Работна книшка на име Јовановска Наде, ул."Е. Вардар" бр. 12, Битола. (22005)

Работна книшка на име Јовановиќ Новко, ул."Карпош" бр. 7/26, Куманово. (22006)

Работна книшка на име Урошева Наташа, ул."Н. Карев" бр. 74, Штип. (22007)

Работна книшка на име Исмаилов Фејзулав, ул."Самоилова" бр. 60-2/4, Радовиш. (22008)

Работна книшка на име Аризанова Ружа, Гевгелија. (22009)

Работна книшка на име Димова Соња, ул."Фемо Кулаков" бр. 61, Неготино. (22010)

Работна книшка на име Демировски Туркијан, ул."Штипска" бр. 30, Прилеп. (22014)

Работна книшка на име Шакири Амиди, с. Франгово, Струга. (22017)

Работна книшка на име Димитриевски Александар, ул."М. Камен" бр. 21, Кичево. (22018)

Работна книшка на име Велкоски Стојан, Скопје. (22023)

Работна книшка на име Алексовски Душан, Скопје. (22031)

Работна книшка на име Исак Даци, Скопје. (22033)

Работна книшка на име Верка Стеваноска, Скопје. (22040)

Работна книшка на име Петровска Мирјана, Битола. (21530)

Работна книшка издадена на име Ахметовиќ Берат, с. Опае, Куманово. (22074)

Работна книшка на име Мазес Рамадани, с. Ваксинце, Куманово. (22075)

Работна книшка на име Крстевски Мише, Ресен. (22079)

Работна книшка на име Котевски Милан, Ресен. (22081)

Работна книшка на име Цветаноски Кице, с. Ропотово, Прилеп. (22084)

Работна книшка на име Атип Алили, с. Колари, Кичево. (22019)

Работна книшка на име Шабани Сахит, с. Слупчане, Куманово. (21800)

Работна книшка на име Трајановски Сениша, Скопје. (21811)

Работна книшка на име Димов Благој, ул."В. Влаховиќ" бр. 1, Св. Николе. (22135)

Работна книшка на име Антоновска Оливера, Пробиштип. (22136)

Работна книшка на име Петров Сашо, с. Мамутчево, Велес. (22141)

Работна книшка на име Павловска Снежана,
ул."Пиринска" бр. 15, Прилеп. (22144)

Работна книшка на име Шерифоски Адем, с.
Октиси, Струга. (22152)

Работна книшка на име Минир Адеми, с. Д.
Татеши, Струга. (22153)

Работна книшка Скопје на име Ваљдета Касапи,
Скопје. (22157)

Работна книшка на име Тичиновик Винко,
ул."Енгелсова" бр. 6/13, Штип. (22163)

Работна книшка на име Крсте Милојковски, Ресен.
(22167)

Чекови од тековна сметка 06034152 од бр.
0006000729510 до бр. 0006000729515 и од бр.
0006000729517 до бр. 0006000729520 издадени од
Комерцијална банка на име Јовановски Божидар,
Скопје. (21776)

Чекови од тековна сметка бр. 00007678 од чек бр.
0005006138217 до чек бр. 0005006138231 издадени од
Комерцијална банка на име Диме Куковски, Скопје.
(21810)

Чекови од тековна сметка бр. 13302166: од чек бр.
0005006127565 до чек бр. 0005006127568 издадени од
Комерцијална банка на име Грозданов Димитар,
Скопје. (21821)

Чекови од тековна сметка бр. 10943744 од бр.
0014000995598 до бр. 0014000995601 издадени од
Комерцијална банка на име Ибраим Шериф, Скопје.
(22089)

Чекови од тековна сметка бр.11623713 од бр.
0015000091341 до бр. 0015000091351 издадени од
Комерцијална банка на име Петковски Љубен, Скопје.
(22101)

Чековна картичка од тек. с-ка бр. 00266534
издадена од Комерцијална банка-филијала Охрид на
име Каланоски Горан, Охрид. (21799)

Диплома издадена од ЕМУЦ Никола Тесла на име
Неџади Куртиши, Скопје. (21774)

Даночна картичка на име Лазар Иван Монеv,
Кочани. (21808)

Чекови од тековна сметка бр. 09971019, чек бр.
0010005485954 и 0010005485955 издадени од
Комерцијална банка на име Оливер Илиев, Скопје.
(21826)

Чекови од тековна сметка 220-840-16153/19 чек бр.
0000000729062 издаден Македонска банка на име
Алмир Омеровиќ, Скопје. (21906)

Чекови од тековна сметка на име Николоски Ордан,
ул."Б. Талески" бр. 144, Прилеп. (21916)

Чекови од тековна сметка бр. 05043748 од чек бр.
0023000097946 до чек бр. 0023000097954 и сината
карта издадени од Комерцијална банка на име
Димишковски Димитрије, Скопје. (21934)

Чекови од тековна сметка бр. 10462482 од чек бр.
0002000784000 до чек бр. 0002000784007 издадени од
Комерцијална банка на име Мирјана Јовашевиќ,
Скопје. (22027)

Чекови од тековна сметка бр. 34438/87 од бр.
0003006395539 до бр. 0003006395549 издадени од
Комерцијална банка на име Коцеска Ангелина, Скопје.
(22038)

Чековна картичка бр.239561 на име Ефтимовска
Лилјана, Охрид. (21918)

Чековна картичка бр. 05180732 и полномошно за
тековна сметка бр.05043748 издадена од Комерцијална
банка на име Димишковска Ружа, Скопје. (21935)

Даночна картичка бр. 4030992251965 издадена од
УЈП на име Фершпед -Комерц ДООЕЛ, Скопје.
(21825)

Даночна картичка на име Кереместевски Мите,
Вергина дооел, Штип. (22091)

Чекови од тековна сметка бр. 122379/17 од бр.
0011004892006 до бр. 0011004892023 издадени од
Комерцијална банка на име Горанчиќ Воислав, Скопје.
(22109)

Чекови од тековна сметка чек бр. 0123000083170
издаден од Комерцијална банка А.Д. Охрид на име
Мацкоски Дончо, Охрид. (22114)

Чекови од тековна сметка бр. 8305090 бр.
0002000819113, 0002000819114, 0014000958546
издадени од Комерцијална банка на име Додовска
Весна, Скопје. (22121)

Чековна картичка бр. 691-40 на име Трајан Савески,
ул."Мирче Ацев" бр. 17, Охрид. (22130)

Штедна книшка бр. 4004-53-00018-2 на име Драган
Глигоров, ул."Ј. Стојков" бр. 27, Штип. (22137)

Девизна штедна книшка на име Томислав
Митрески, Охрид. (22131)

Даночна картичка бр. 4030991259466 издадена од
УЈП на име ЗОЛА КОМЕРЦ, ул. 16 МАКЕДОНСКА
БРИГАДА згр. 4 лок.6, Скопје. (22126)

Даночна картичка бр. 4030995134374 издадена од
УЈП на име АВТО ШКОЛА КЕКЕЦ ДООЕЛ, Скопје.
(22155)

Воена книшка на име Јанев Благој, ул."Б. Ѓорев" бр.
133, Велес. (21915)

Воена книшка на име Крстевски Дејан, Скопје.
(22002)

Воена книшка на име Петров Антонио, ул."М.
Овцарова" бр. 61, Велес. (22011)

Воена книшка на име Усков Екрем Шенѓа, Велес.
(21802)

Воена книшка на име Душан Стојанов, Велес.
(21803)

Свидетелство на име Серафимовска Веса, Св.
Николе. (21801)

Свидетелство од 4 одделение на име Мемедовски
Мурсел, Битола. (21805)

Свидетелство на име Елеонора Димитровска,
Мак.Каменица. (21809)

Свидетелство на име Дјурковски Роте, Куманово.
(21888)

Свидетелство од 8 одделение на име Ристова
Сузана, Штип. (21892)

Свидетелство за 1,2,3,4 и диплома издадени од
УСО Р. Ј. Корчагин на име Новица Наков, Скопје.
(21926)

Свидетелство за 8 одделение на име Муамедовски
Бојадин, с. Кишава, Битола. (21936)

Свидетелство на име Тодор Нике, Гостивар.
(22004)

Свидетелство од 8 одделение на име Адиловиќ
Еламаза, Прилеп. (22012)

Свидетелство на име Бурим Менди, Струга. (22016)

Свидетелства за 1, 2, 3 год. издадени од МУЦ Гоце
Делчев на име Зенговски Бобан, Скопје. (22058)

Свидетелство на име Стоилковски Дарко, Св. Николе. (22076)

Свидетелство на име Исени Зекирија, Гостивар. (22086)

Диплома на име Халити Сакип, с. Режановце, Куманово. (21889)

Диплома и завршно сведителство издадени од ЕТУЦ на име Ѓорѓевиќ Горанчо, Скопје. (22003)

Диплома издадена од ММУЦ Панче Арсовски на име Ристова Антонета, Скопје. (22041)

Диплома издадена од Гимназија Ѓорѓи Димитров на име Даскалов Јордан, Скопје. (22069)

Диплома издадена на име Јовеска Павлинче, Прилеп. (22083)

Здравствена книшка на име Давчевска Стефанка, Велес. (21804)

Здравствена книшка на име Китановски Костадин, Битола. (21806)

Здравствена книшка на име Германовски Јован, Битола. (21807)

Здравствена книшка на име Петровски Илче, Битола. (21896)

Здравствена книшка на име Митра Тодоровска, Битола. (21917)

Здравствена книшка на име Ибраим Арзије, Битола. (22015)

Здравствена книшка на име Антоновска Оливера, Пробиштип. (22077)

Здравствена книшка на име Еминоска Медија, Крушево. (22082)

Здравствена книшка на име Јовановски Павле, Битола. (22085)

Ученичка книшка на име Идриз Максuti, ул."Б. Паровиќ бр. 4, Куманово. (22133)

Здравствена книшка на име Петров Сашо, с. Мамутчево, Велес. (22142)

Здравствена книшка на име Хана Хдеиб, Скопје. (22143)

Здравствена книшка на име Кулевска Трајанка, Битола. (22145)

Здравствена книшка на име Седат Мустафов, Битола. (22146)

Здравствена книшка на име Петровска Надица, Битола. (22148)

Здравствена книшка на име Салиевска Нурие, Битола. (22151)

Здравствена книшка на име Петрова Десанка, ул."Димитар Влахов бр. 114, Велес. (22164)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 35 став 1 алинеја 2, член 36 став 1 точка 1 и член 38 став 2 од Законот за јавни набавки (пречистен текст - "Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002) и Одлуката за јавна набавка на Националниот Безбедносен Авторитет на Република Македонија во НАТО контекст бр. 49-3169 од 14.06.2002 година, Националниот Безбедносен Авторитет на Република Македонија во НАТО контекст, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА

1. НАБАВУВАЧ:

Националниот Безбедносен Авторитет на Република Македонија во НАТО контекст, ул. "Железничка" бб, Скопје.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА:

Прибирање на техничка документација за претквалификација за учество во постапка на ограничен повик за изведување на Главен проект за реконструкција на деловен објект - барака на ул. "Железничка" бб, во Скопје (архитектонски и градежно-занаемски работи; електрика; водовод и канализација; парно - греачки работи; ентериер).

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

3.1. Пријава за понуда со име, адреса и седиште на понудувачот;

3.2. Доказ за потребен техничко-технолошки бонитет;

3.3. Доказ за економско-финансиски бонитет;

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;

3.5. Доказ дека има расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализирање на набавката;

3.6. Доказ дека има менаџерска способност;

3.7. Доказ дека има искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

3.8. Потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

3.9. Доказ дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност-забрана за вршење на дејност;

3.10. Документ за регистрација за вршење на дејност;

3.11. Листа на имиња и работно место на менаџерскиот и стручниот кадар што ќе дојде во контакт со тендерската документација на набавувачот;

3.12. Безбедносни сертификати во НАТО контекст за менаџерскиот и стручниот кадар што ќе дојде во контакт со тендерската документација на набавувачот.

Пријавата за понуда се доставува во еден, оригинален примерок, заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една пријава за понуда.

Бараната документација, освен листата со имиња на менаџерскиот и стручниот кадар и безбедносните сертификати за нив, се доставува во оригинал или копија заверена од нотар и истата не смее да биде постара од шест месеци. Листата со имиња на менаџерскиот и стручниот кадар што ќе дојде во контакт со тендерската документација на набавувачот и безбедносните сертификати за нив се доставуваат исклучиво во оригинал. Листата со имиња треба да биде заверена и потпишана од одговорното лице на понудувачот.

Понудувачите чии пријави за понуда не ги содржат бараните податоци и документација или содржат лажни и неточни податоци и документација, или чии пријави ќе стасаат по истекот на предвидениот рок - ќе бидат исклучени од постапката за претквалификација.

4. РОК, НАЧИН И МЕСТО ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

Рокот за прием на пријавата за понуда со потребната документација за учество на понудувачите во ограничениот повик изнесува 10 (десет) дена, сметано од денот на објавувањето на повикот во дневниот печат.

Пријавата за понуда со потребната документација се доставува во затворен коверт, на кој во горниот лев агол стои назнака: "Пријава на Отворениот повик бр. 1/2002". Во затворениот коверт треба да има уште еден затворен коверт во кој ќе стои листата со имиња на менаџерскиот и стручниот кадар кој ќе дојде во контакт со тендерската документација на набавувачот и безбедносните сертификати за нив. На овој коверт треба да стои назнака: "Листа со сертификати".

Пријавата за понуда со потребната документација се доставува на адреса: Национален Безбедносен Авторитет на Република Македонија во НАТО контекст, ул. "Илинденска" бб, Скопје, препорачано по пошта или во архивата на Владата на Република Македонија.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Отворањето на пријавите за понуда со потребната документација ќе се изврши без присуство на понудувачите.

Дополнителни информации можат да се добијат на телефон (02) 21 38 41.

Национален Безбедносен Авторитет
на Република Македонија
во НАТО контекст

Врз основа на член 15, став 1, алинеја 1, член 16, 17 и 34 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01/2002 - ХИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател е Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е реновирање на воен хотел "Илинден" во Скопје. Видот на работата и елементите кои се набавуваат се дадени во тендерската документација - предмерот.

1.3. Рокот за изведување на сите предвидени работи е максимум 120 дена од денот на воведувањето во работата.

1.4. Право на учество на повикот имаат сите правни и физички лица кои се регистрирани за оваа дејност.

1.5. Понудата не е делива.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Министерството за одбрана, бул. "Климент Охридски" бр. 15, секој работен ден од 8,00 до 10,00 часот, соба бр. 4 во време на траењето на јавниот повик, без надоместок.

2.2. Доставените понуди ќе бидат разгледувани на оние понудувачи на кои понудата ќе им биде во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, сите останати ќе бидат отфрлени.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Цени за секоја позиција од спецификацијата и вкупната цена на понудата со засметан ДДВ во денари.

3.3. Начин и услови на плаќањето.

3.4. Рок за целосно извршување на работите.

3.5. Изјава за евентуално ангажирање на подизведувачи.

3.6. Гаранција за квалитетот.

3.7. Рок на важност на понудата.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА

4.1. Понудувачот треба да приложи документација, согласно член 45, односно член 46 од Законот за јавни набавки и тоа:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај, или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејноста; и
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.2. Основен критериум за избор на најповолниот понудувач согласно со член 27 од Законот за јавни набавки е цената.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки во еден оригинален примерок што треба да биде потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудата во затворено плико се доставува преку архивата, или преку пошта на адреса Министерство за одбрана на Република Македонија, Скопје, ул. "Орце Николов" бб, со назнака во горниот лев агол понуда "не отворај", јавна набавка бр. 01/2002 - ХИ, соба бр. 512. Пликот не смее да биде со ништо обележано со што ќе се констатира понудувачот.

Во ова плико се ставаат другите две плика и тоа: првото со назнака "документација", кое во себе ја содржи документацијата согласно член 45 и 46 од Законот за јавни набавки и второто со назнака "понуда" кое во себе ја содржи тендерската документација со други пратечки елементи.

6. РОКОВИ

6.1. Прибирањето на понудите трае 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето во јавните гласила.

6.2. Отворениот повик ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и дневните весници "Нова Македонија" и "Дневник". Рокот за прибирање на понуди тече од последната објава во средството за јавно информирање.

6.3. Јавното отворање на понудите ќе се изврши првиот работен ден по истекот на 20 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", со почеток во 10,00 часот во просториите на Министерството за одбрана, Скопје, ул. "Орце Николов" бб, во присуство на претставниците на понудувачите.

6.4. Заинтересираните ќе можат да добијат информации, лично на адреса на Министерството за одбрана, или по телефон 28 21 01 или 28 25 97.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/192 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на опрема за потребите на Воената болница.

Набавката е делива.

II. Список на опремата и техничките карактеристики се наведени во спецификацијата која може да се подигне во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Цена без пресметана царина, со посебно искажан ДДВ, франко краен корисник.

3. Квалитет на средството според техничките карактеристики, согласно бараните карактеристики со овој повик (каталози или проспекти).

4. Начин и услови на плаќање: во рок од 120 дена на 4 (четири) еднакви рати.

5. Рок на испорака.

6. Гарантен рок.

7. Сервисирање и одржување.

8. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар;
- техничко-технолошки бонитет согласно член 25 од Законот за јавни набавки;

- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва;
- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење дејност;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар, а документите од алинеите 1, 4, 5 и 6 да не бидат постари од 6 (шест) месеци.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 27 од Законот за јавни набавки: цена 80 бода, квалитет 10 бода, начин на плаќање 5 бода и рок на испорака 5 бода.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта.

Понудата може да се предаде лично, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на ден 3.09.2002 година во 12 часот во просториите на Воената болница.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на оваа барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 18 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16/3-68/478

1. Предмет на јавното барање:

- Машина за миене садови.....1 парче.

Бараните производи да бидат со квалитет дадени во Списокот бр. 1, кој може да се подигне во Министерството за одбрана секој работен ден во време од 11,00 до 13,00 часот, соба 702.

Испораката на бараните производи е франко Скопје Военa болница-болничка кујна, во рок од 30 дена по склучувањето на Договорот.

2. Во понудата да бидат дадени:

- цена, со пресметан данок на додадена вредност,
- квалитет-со проспекти и каталози за техн.карактеристики,
- рок на испорака,

- рок и начин на плаќање,
- производител.

3. Најповолниот понудувач ќе биде избран според следниве критериуми:

- квалитет.....20 поени,
- висина на цената.....70 поени,
- рок и начин на плаќање.....5 поени,
- рок на испорака.....5 поени.

4. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната придружна документација:

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар;

- извод од регистрација на дејноста;
- документ дека понудувачот не е во стечај, или во процес на ликвидација, издадена од надлежен орган;
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност, издадена од надлежен орган;
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар. Документот - извод од регистрација на дејноста мора да биде усогласена според Законот за трговски друштва.

5. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите треба на комисијата да и предадат писмено овластување за учество на јавното отворање.

Понудите кои не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

6. Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши во просториите на Министерството за одбрана со почеток во 12,00 часот, шеснаесеттиот ден, сметајќи го и денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија". Во случај да шеснаесеттиот ден се паѓа во деновите сабота, недела или празничен ден, тогаш јавното отворање ќе се изврши наредниот работен ден.

Понудата да се достави на адреса: Министерство за одбрана на Република Македонија ул. "Орце Николов" бб, Скопје, по пошта или преку архивата или да се донесе на лице место на денот на јавното отворање на понудите.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен коверт на кој во горниот лев агол стои ознака "не отворај" и број на ова јавно отворање. Ковертот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

7. Понудите што ќе бидат доставени или пристигнат по истекот на рокот на јавното отворање нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 21 67.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 19 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-64-184

I. Предмет на набавка:

1. Цистерна за млазно гориво ГМ-1, на моторно возило, со капацитет од 20.000 литри, согласно технички карактеристики и стандарди, наведени во Прилог бр. 1 на овој повик

1 парче.

- Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни правни и физички лица регистрирани за дејноста во согласност со предметот на набавката, а ќе се спроведува во согласност со Законот за јавни набавки, со јавно отворање на понудите.

- Прилогот бр. 1 може да се подигне во Министерството за одбрана на РМ, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје, соба 706, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

II. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот,
2. Цена, франко купувач, без пресметана царина, со посебно искажана акциза и ДДВ,
3. Квалитет на средствата според техничките карактеристики на производителот, а согласно утврдените стандарди за наведеното средство од Прилог бр. 1 на овој повик,
4. Начин и услови на плаќање,
5. Рок на испорака,
6. Гарантен рок,
7. Обезбеден овластен сервис и одржување и
8. Рок на важност на понудата.

III. Со понудата потребно е да се достави документација согласно член 24, 25 и 26 од Законот за јавни набавки (оригинал или заверена копија од нотар) и тоа:

- доказ за техничка способност на понудувачот (сертификат - атест за потекло и квалитет на понудените средства, каталог-проспект),
- извод од регистрација на дејноста усогласена со Законот за трговски друштва и единствената класификација на дејности (комплет),
- документ за бонитет издаден од Централниот регистар (комплет),
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,
- доказ од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или е во процес на ликвидација и
- доказ - извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност.

Бараната документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци, освен документите од алинеја втора.

Понудувачите се должни согласно член 58 од Законот за јавни набавки, заедно со понудата да достават и документ - доказ за обезбедена гаранција за учество во набавката, во вид на депонирани средства или банкова гаранција, која не смее да биде во износ помал од 5% од вкупната вредност на набавката, заедно со вклучен ДДВ и други јавни давачки.

IV. Критериумите за избор на најповолен понудувач се утврдени согласно член 27, став 1, алинеја втора од Законот за јавни набавки и тоа: квалитет 50 бода, цена 40 бода и сервис и одржување 10 бода.

V. Доставување на понудата.

1. Понудата со назнака за Отворен повик бр. 16/3-64/184, во еден оригинален примерок, заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот и придружната документација од глава III, треба да бидат уредно доставени согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, на адреса: Министерство за одбрана на РМ, ул. „Орце Николов“ бб, преку пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на Комисијата на лице место на самото јавно отворање.

2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

3. Претставниците на понудувачите на денот на јавното отворање на понудите потребно е на Комисијата за јавни набавки да достават писмено овластување од понудувачот за учество на јавното отворање.

4. Рокот за доставување на понудите важи од денот на објавувањето во дневниот печат и „Службен весник

на РМ“ до денот на јавното отворање на понудите, во присуство на понудувачите, кое ќе се одржи на ден 05.09.2002 година во 10,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на РМ, ул. „Орце Николов“ бб, Скопје.

5. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци и документација од овој повик, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување.

6. Дополнителни појаснувања можете да добиете на телефон 091/28 21 70 и 28 30 85.

Министерство за одбрана

Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП „Македонијат“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17/2002 ЗА НАБАВКА НА ИНДУСТРИСКА СОЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ПАТИШТАТА ВО ЗИМСКИ УСЛОВИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 17/2002 е ЈП „Македонијат“ - Скопје со седиште на ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е:

- индустриска сол за одржување на патиштата во зимски услови:

а) рефус.....7321 Т

б) пакована во пластични вреќи од 50 кг.....300 Т.

1.3. Техничките барања кои треба да ги задоволува индустриската сол за одржување на патиштата во зимски услови се дадени во тендерската документација.

1.4. Рокот за испорака на индустриската сол за одржување на патиштата во зимски услови е sukcesивно од 15.09 до 30.10.2002 год. по спецификација која е составен дел на тендерската документација.

1.5. Согласно Законот за јавни набавки, набавката може де се подели на делови.

1.6. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки.

2. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација може да се подигне во просториите на Дирекцијата на ЈП „Македонијат“ - Скопје на ул. „Даме Груев“ бр. 14-Скопје, секој работен ден од 8,00 до 14,00 часот.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

3.2. Понудата треба да ги содржи единечните цени за позициите од овој повик и вкупната цена на набавката.

3.3. Понудата треба да биде изразена во единечна мерка „Т“ (тон) испорачана сол на бараниот зимски пункт или една цена до сите пунктови (спецификација на потребите по пунктови што е составен дел на тендерската документација).

3.4. Единечната цена треба да биде дадена за 1 Т индустриска сол донесена на секој пункт поодделно или средна цена за сите пунктови.

Спрема дадената диспозиција и тоа за индустриска сол:

а) рефус

б) пакована во пластични вреќи од 50 кг.

3.5. Понудената цена треба да ги опфаќа сите трошоци од набавката до испораката на индустриската сол во пунктовете на ЈП „Македонијат“ - Скопје.

Ваквата цена е фиксна и непроменлива.

Авансно плаќање не се прифаќа.

3.6. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

3.7. Понудувачот мора да достави атест за квалитетот на солта и мостра од 5 кгр. индустриска сол која се носи на денот на отворањето на понудите.

3.8. Атестот за квалитетот на солта треба да биде издаден од овластена институција во Република Македонија, а по техничките барања кои се дадени во тендерската документација.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

4.2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

4.4. Извод од судска регистрација на дејност.

4.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес за ликвидација.

4.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

4.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

4.8. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки, односно сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производ, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.

4.9. Атест за квалитетот на производот издаден од надлежна институција во Република Македонија.

4.10. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

4.11. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

4.12. Со понудата треба да се достави банкова гаранција во износ од 5% од вкупната вредност на понудата.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- квалитет на производот..... 40 поени,
- цена..... 40 поени,
- начина на плаќање..... 20 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рок на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 29.09.2002 година во 12,00 часот во просториите на ЈП "Македонијапат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје во салата на VI кат.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП "Македонијапат"-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 18/2002 е ЈП "Македонијапат" со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: набавка на абразивен материјал (ризла) фракција 4-8 мм или 2-5 мм за одржување на патишта во зимски услови за сезона 2002/2003 година.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 21/2002).

1.4. Спецификацијата со количините на ризла која треба да се набави по пунктови и други карактеристики на материјалот, кој е предмет на оваа набавка, може да се добие во дирекцијата на ЈП "Македонијапат"-Скопје, секој работен ден од 07,00 до 15,00 часот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката).

2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и вкупна цена на понудата.

Понудата треба да биде изразена во единечна мерка м³ натоварен материјал во товарно средство на понудувачот.

Единечната цена на материјалот треба да биде дадена за материјал франко натоварен од страна на понудувачот, во возило на понудувачот.

Во вкупната единечна цена треба да бидат вкalkулирани сите трошоци на понудувачот од производство до натовар на материјалот во возило на ЈП "Македонијапат"-Скопје, вклучувајќи и ДДВ.

2.3. Начин на плаќање.

2.4. Рок и начин на испорака.

2.5. Рок и важност на понудата.

2.6. Атест за квалитетот на материјалот.

2.7. Други комерцијални услови.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата)

3.1. Понудувачот да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Извод од судската регистрација на дејноста.

3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес на ликвидација.

3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

3.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки, односно сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.

3.9. Атест за квалитет на производот, издаден од надлежна институција во Република Македонија.

3.10. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.11. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ (кои понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавни набавки, треба да ги приложи кон понудата)

4.1. Список на главни испораки на стоки во последните 3 години со количините на испорачаната опрема и примачите.

4.2. Доказ за техничка способност.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

- Квалитет 30 поени;
- Оддалеченост на производствениот материјал до пунктовете на ЈП “Македонијапат“-Скопје 30 поени;
- Начин на плаќање 20 поени;
- Цена 20 поени.

ЈП “Македонијапат“-Скопје како набавувач има право во рамките на набавката на абразивен материјал-риза за одржување на патишта во зимски услови да избере еден најповолен понудувач за предметот на набавка во целост или да избере за секој дел од набавката различен, односно посебен најповолен понудувач.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 30.08.2002 година (петок), во 12,00 часот во просториите на ЈП “Македонијапат“, ул. “Даме Груев“ бр. 14, Скопје, во салата на VI кат.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки (“Сл. весник на РМ“ бр. 21/02), нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во ЈП “Македонијапат“-Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 19/2002 е ЈП “Македонијапат“ со седиште на ул. “Даме Груев“ бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е: ангажирање на моторни возила-камиони и градежни машини за вршење услуги во зимско одржување на магистралните и регионални патишта и интервенции во случај на елементарни непогоди на магистрални и регионални патишта.

1.3. Типот на моторните возила-камиони и градежни машини, местото на ангажирање и временскиот период во кој ќе се вршат услугите ќе биде даден во тендерската документација.

1.4. Тендерската документација може да се подигне во дирекцијата на ЈП “Македонијапат“-Скопје, на ул. “Даме Груев“ бр. 14, секој работен ден од 07,00-15,00 часот.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно член 18 и 17 од Законот за јавни набавки (“Сл. весник на РМ“ бр. 21/2002).

1.6. Согласно член 19 од Законот за јавни набавки, набавката може да се подели на делови.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Предмет на понудата (сите делови од набавката или одделен дел од набавката).

2.2. Поединечна цена за сите елементи од повикот и вкупна цена на понудата.

2.3. Начин на плаќање.

2.4. Цената треба да биде дадена за максимум 40 ефективни часови во месецот со обезбедена присутност и приправност на моторното возило-камион и градежна машина и ракувачот на истата, во тек на сите денови во месецот.

2.5. За повеќе од 40 ефективни часови во месецот, да се даде цената на машината заедно со ракувачот за еден ефективен час.

2.6. Понудените цени треба да бидат со пресметан ДДВ.

2.7. Роковите за извршување на услугите од овој отворен повик се дадени во тендерската документација.

2.8. Понудувачот во понудата да назначи година на производство на моторните возила-камиони и градежни машини.

Понудувачите можат да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите делови од набавката) или само за одделни делови од набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата)

3.1. Понудувачот да достави документација согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар.

3.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3.4. Извод од судската регистрација на дејноста.

3.5. Потврда дека не е во стечај и не се води процес на ликвидација.

3.6. Потврда дека не е изречена мерка на безбедност-забрана на вршење на дејност.

3.7. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач да достави документ согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.8. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки, односно сертификат од надлежна институција за контрола на квалитетот на производот, со кој се потврдува сообразноста со дадените спецификации или стандарди за набавките.

3.9. Понудувачот да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки.

3.10. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество во јавниот повик, согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

4. ДОКАЗИ ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ (кои понудувачот, согласно со член 25 став 1 од Законот за јавни набавки, треба да ги приложи кон понудата)

4.1. Список на главни испораки.

4.2. Доказ за техничка способност.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

- Тип и марка на возилото 40 поени;
- Начин на плаќање 40 поени;
- Цена 20 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6.3. Рокот на доставување на понудите е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 06.09.2002 година (петок), во 12,00 часот во просториите на ЈП "Македонијат", ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, во салата на VI кат.

6.5. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од Отворениот повик, како и оние кои не се изработени согласно Законот за јавни набавки ("Сл. весник на РМ" бр. 21/02), нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14 став 1 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 26/98, 50/2001 и 2/2002), Комисијата за јавни набавки на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје повторно, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02-3920/7 СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Нарачател на повикот е Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, со седиште на ул. "50 Дивизија" бр. 6-Скопје.

2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за изготвување на изведбено проектна документација (идеен, главен и технолошки проект) и изведување на градежно занаетчиски работи за адаптирање на простор за сместување на Центар за дијализа според проектна програма.

3. Проектната програма за Центарот за дијализа може да се подигне од архивата на Фондот секој работен ден.

4. Постапката за набавката се спроведува во согласност со одредбите на Законот за јавни набавки.

5. Право на учество имаат сите правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

6. Рокот на важење на понудата е 90 дена од денот на нејзиното поднесување.

7. Понудата не е делива.

II. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- име со адреса на понудувачот,
- изведбено проектна документација со опис (предмет пресметка) на работите што ќе се изведуваат,
- цена со сите давачки, по системот клуч на рака,
- начин, услови и рок на плаќање,
- рок на изведување.

III. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната документација:

1. Документ за бонитет издаден согласно член 22 од Законот за јавни набавки.

2. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3. Доказ за техничката способност на понудувачот и тоа:

- список (референца) на слични работи извршени во претходниот период,
- кадровска и техничка опременост.

4. Извод од регистрацијата на дејност.

5. Доказ, извод од судската евиденција или друг соодветен документ дека не е во стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка безбедност-забрана за вршење на дејност.

6. Гаранција за квалитет на извршените работи.

Бараните документи треба да се достават во оригинален примерок или во заверено копие од нотар.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

1. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорното лице.

2. Понудата се доставува согласно член 53 од Законот за јавни набавки.

3. Понудата се доставува на адреса: Фонд за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6, преку пошта во архивата на Фондот или со предавање на Комисијата на лице место најдоцна до 27.08.2002 година до 11,00 часот.

4. Секој учесник може да достави само една понуда.

V. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

Најповолниот понудувач ќе се избере врз основа на следните критериуми:

- цена со сите давачки, по системот клуч на рака 60 бода,
- референтна листа 40 бода.

VI. ГАРАНЦИИ

Понудувачот заедно со понудата мора да приложи и гаранција во вид на депозит или банкарска гаранција во висина од 5 % од вредноста на понудата.

Ако гаранцијата се приложува во депозит, истиот се уплатува на жиро сметка 220524100141921-Фонд за здравствено осигурување, депонент Македонска банка, со назнака за учество на повик бр. 02-3920/7.

Ако понудувачот приложи банкарска гаранција, гаранцијата треба да важи најмалку 90 дена од денот на отворањето на понудите.

VII. РОКОВИ

1. Отворениот повик трае до 11,00 часот на 27.08.2002 година.

2. Отворањето на понудите ќе се одржи на 27.08.2002 година во 11,30 часот, во просториите на Фондот за здравствено осигурување на Македонија-Скопје, ул. "50 Дивизија" бр. 6-Скопје, голема сала на III кат.

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Овластените претставници на понудувачите кои сакаат да учествуваат на јавното отворање на понудите на комисијата треба да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање на понудите.

2. Понудите што ќе бидат доставени по истекот на утврдениот рок, како и оние што не се изработени според тендерската документацијата и условите утврдени во овој повик, нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17, 18, 19, и 20 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки при Основниот суд Прилеп, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/02 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ДОГРАДБА НА СУДСКАТА ЗГРАДА ПРИ ОСНОВНИОТ СУД ПРИЛЕП СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. НАБАВУВАЧ

Основен суд Прилеп, булевар "Гоце Делчев" бб.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Доградба на судската зграда - гола карабина.

- катност В+П+2;

- габарит 30 x 24.40 м;

- максимална висина од 12.4 м;

- вкупна нето корисна површина од 1.845 м².

На КП. бр. 18792/4 и КП. бр. 18793/2 и двете за КО Прилеп.

3. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Повикот е јавен, отворен, и анонимен, со право на учество на сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.

Избраниот најповолен понудувач се обврзува да поднесе банкарска гаранција за осигурување во вредност од 5% од вкупната вредност на понудата за навремено завршување на работите и квалитет на изведените работи пред потпишувањето на договорот.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА.

Понудата треба да ги содржи следните работи:

- Име и адреса на понудувачот (седиште на понудувачот и најблиска градежна база).

Единечни цени по позиции во денари (директно внесени во земената тендер документација. Тендерската документација не смее да се менува и да се пречкртува). Вкупната цена да биде изразена во евра и во денарска противвредност по среден курс на еврото на денот на поднесување на понудата.

- Рок на изведба на објектот.

- Динамички и финансов план за изведување на работите.

- Нето стартни ставки на работниците по групи со фактор.

- Износ на парични средства - манипулативни трошоци за непредвидени занаетчиски и инсталатерски работи изведувани од трети лица.

- Список на извршени услуги во последните три години со износите, датумите и примачите.

- Посочување на сите технички лица кои ќе бидат ангажирани за реализација на работите.

- Техничка опременост - технички постројки на понудувачот.

- Изјава од понудувачот потпишана од овластено лице дека ги прифаќа договорните обврски дадени во прилог на овој тендер.

- Атест на сите материјали што подлежат атестирање.

- Наведената документација треба да биде запечатена во посебен плик со назнака "ПОНУДА".

5. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА.

Како придружна документација понудувачот согласно член 46 од Законот за јавни набавки треба да приложи:

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет од Централниот регистар (во оригинален примерок или копија заверена од нотар);
- доказ дека не е отворена постапката за стечај или ликвидација;

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

- изјава од понудувачот дека ги прифаќа условите за градба наведени во техничката документација.

Документите не смеат да бидат постари од 6 месеци.

Наведената документација треба да биде запечатена во посебен плик со назнака "ДОКУМЕНТАЦИЈА".

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- вкупна цена на сите позиции (градежни и градежно занатски и инсталатерски работи)	80 бодови,
- рок на изградба	10 бодови,
- техничка опременост-технички постројки на понудувачот	5 бодови,
- референц листа за извршени работи за последните 3 години	5 бодови.

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рок за доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворениот повик во дневниот весник "Утрински весник".

Отворањето на понудите ќе се изврши од Комисијата за јавни набавки во присуство на понудувачите на ден 22.08.2002 година (четврток), во 09.00 часот во големата сала на Основниот суд во Прилеп.

Доставувањето на понудите понудувачите да ги достават согласно член 20 од Законот за јавни набавки, во архивата на судот или преку пошта.

Тендерската документација со која располага набавувачот се однесува за доградба на судската зграда. Описот, количеството и техничките карактеристики на набавката дадени се во тендер документацијата.

Тендер документацијата може да се подигне кај секретарот на судот Сашо Патоски (моб. тел. 070 353 773), соба бр. 4, секој работен ден во времето на траењето на јавниот повик.

Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендер документацијата изнесува 8.000,00 денари, за понудувачи кои прв пат учествуваат на тендерот, а за понудувачите кои по втор пат би учествувале на истиот изнесува 2.000,00 денари за дополнителната техничка тендер документација.

Уплата на благајната на судот и истите парични средства се неповратни.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 8 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-119/2002

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на отворениот повик бр. 01-119/2002 е АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

1.2. Предметот на набавката е изведување на челично монтажерски работи за реализација на објектот ТС 400/110 kV „Скопје 5“ и тоа:

- изработка и монтажа на челична конструкција за портали.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки („Сл. весник“ бр. 21/2002).

2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕР ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот и видот на работите е даден во предметите и проектната документација. Проектната документација се става на увид, а предметите заинтересираните понудувачи, можат да ги подигнат во просториите на АД „ЕСМ“ - Скопје, подружница „Електропренос“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, кат 1, соба 6, од 7,30 часот до 9,30 часот. Контакт телефони: за технички дел 02 149-165, комерцијален дел 149-155.

2.2. Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката - не е дозволена делумна понуда.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на изведуваачот и евентуалните подизведувачи на работите.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од тендер документацијата за која се поднесува понуда, како и вкупната вредност на целата понуда, (со сите давачки согласно член 54 став 3 од ЗЈН) на паритет ДДП Скопје, изразена во МКД и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудата треба да ги содржи начинот и условите за плаќање.

3.4. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди прифатени во РМ (член 19 од ЗЈН).

3.5. Понудата треба да има рок за завршување на работите.

3.6. Понудата треба да има рок на важност.

3.7. Понудата треба да содржи податоци за потеклото на репроматеријалот и обезбеденост со соодветни атести кои треба да се достават.

3.8. Понудите од странските понудувачи (документација и комерцијална понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од ЗЈН, („Сл. весник“ бр. 21/2002).

Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар.

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција. Доколку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извештај, во тој случај доставува доказ од надлежна институција дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во исто време доставува друг соодветен документ за својата економска и финансиска способност, издаден од соодветна институција.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки (член 24 од ЗЈН).

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност и тоа:

- референтна листа своја и на евентуалните подизведувачи за завршени вакви или слични работи во последните три години,
- доказ за техничка опременост,
- доказ за кадровска екипираност.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (член 27 од ЗЈН)

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Квалитет (точка 4.4.)	30 поени,
5.3. Начин и услови на плаќање	20 поени,
5.4. Рок на изведба	10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“ за Комисијата за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 91000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 10.09.2002 во 11 часот, во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состаноци, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Единицата за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура I во Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 32/26/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Единица за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура во Македонија, Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

Изведба на проект „Изградба на канализационен колектор во Црник-Пехчево“.

Тотална должина околу 1.200 м., изградбата треба да биде главно околу реката.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и квалитетот на работите е даден во лицитационите документи кои заинтересираните понудувачи можат да ги подигнат во канцеларијата на Единицата за раководење со проектот, на адреса ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 14А, 1000 Скопје, со уплата на износ од 500 денари неповратни средства во готово.

Од изведувачот ќе се бара употреба на материјали со проверен квалитет и со соодветен сертификат за истите.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во лицитационите документи, на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во лицитационите документи за реализација на проектот.

3.3. Понудувачите се должни да стават свои единечни цени за секоја позиција од приложениот предмер и вкупна вредност на работите (во денари) - без ДДВ.

4. ЗАДОЛЖИТЕЛНА ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ПРИЛОГ КОН ПОНУДАТА)

4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.

4.2. Економско-финансиски бонитет од носителот на платниот промет или Централниот регистар, оригинал или копии заверено кај нотар.

4.3. Техничко-технолошки бонитет.

4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар, како доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес на ликвидација.

4.5. Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција, не постар од 6 месеци).

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	40 поени,
5.2. Ефикасност	20 поени,
5.3. Рок за изведување на работите	15 поени,
5.4. Техничка и кадровска опременост	10 поени,
5.5. Начин на плаќање	5 поени,
5.6. Референц листа	5 поени,
5.7. Опис на методологијата	5 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорно лице на понудувачот, на начин како е објаснето во Упатството за понудувачите.

6.2. Понудите ќе се доставуваат по пошта или лично на адреса на набавувачот: "Единица за раководење со проектот - Програма Социјална инфраструктура во Македонија", ул. "Петар Поп Арсов" бр. 14А, 1000 Скопје.

6.3. Краен рок за прием на понудите е 28.08.2002 година, до 13:00 часот. Сите понуди кои што ќе пристигнат по овој термин (по пошта или лично) ќе бидат вратени на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Понудите кои нема да стигнат во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци нема да се разгледуваат.

7.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени лица ќе се изврши на 28.08.2002 година, во просториите на Единицата за раководење со проектот, на адреса наведена во точка 6.2. погоре, во 13:00 часот. Отворањето и проверка на понудите ќе врши Комисијата за јавни набавки на Единицата за раководење со проектите.

7.3. Претставниците на понудувачите треба на Комисијата за јавни набавки да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

7.4. Дополнителни информации понудувачите можат да добијат во просториите на Единицата за раководење со проектот, секој работен ден од 09:00 до 14:30 часот или на телефон/факс 02-120-311 или 220-415.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 17 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Општина Велес-Фонд за комунален развој, локални патишта и улици-Велес, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗГРАДБА НА ПЕШАЧКИ МОСТ "МАЛО МОВЧЕ" НА РЕКАТА ВАРДАР ВО ВЕЛЕС (СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Општина Велес - Фонд за комунален развој, локални патишта и улици, ул. "Панко Брашнар" бр. 1, Велес.

1.2. Предмет на набавката: избор на најповолен понудувач за изградба на пешачки мост "Мало мовче" на реката Вардар во Велес.

- набавката ќе се спроведе согласно Законот за јавни набавки-јавно отворање.

1.3. Набавката е делива по позиции.

1.4. Право на учество има секој заинтересиран понудувач. Понуда може да биде доставена и од група на понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДИТЕ

Понудата треба да содржи:

- име, адреса и седиште на понудувачот;
- поединечна и вкупна цена искажана во денари и ДДВ;

- рок и начин на плаќање;

- техничка способност на понудувачот (согласно чл. 25 од Законот за јавни набавки);

- техничка опременост.

Придружна документација:

- извод од регистрацијата за дејност;

- документ за бонитет од Централниот регистар;

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од алинеја 3, 4 и 5 кои треба да се приложат со понудата, не треба да бидат постари од шест месеци.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- цена на набавка изразена во денари	45 бода,
- начин на плаќање	10 бода,
- рок на извршување на работите	15 бода,
- техничка и кадровска опременост	10 бода,
- референци	10 бода,
- гаранција за квалитет	5 бода,
- опис на методологијата	5 бода.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок заверен и потпишан од страна на одговорно лице на понудувачот.

4.2. Понудата и другата документација да се достават на начин согласно член 55 и 56 од Законот за јавни набавки.

4.3. Рок на доставување на понудите е до 02.09.2002 година до 12,00 часот.

4.4. Понудите се доставуваат по пошта, препорачано или со предавање во архивата на Општина Велес на ул. "Панко Брашнар" бр. 1-Велес.

5. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Тендерската документација односно техничката спецификација на работите кои треба да се извршуваат може да се подигне во Општина Велес со седиште на ул. "Панко Брашнар" бр1, секој работен ден од 10, часот до 13,00 часот.

5.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација е неповратен износ од 1.000,00 денари, уплатени на ж-ска 300-270000004242, даночен број 4004992107600 Комерцијална банка-Филијала Велес.

5.3. Само купувачите што ќе ја купат тендерската документација ќе имаат право да поднесат понуди.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 02.09.2002 година во просториите на Општина Велес, ул. "Панко Брашнар" бр. 1, со почеток во 12,00 часот во присуство на овластени претставници на понудувачите.

6.2. Претставниците на понудувачите на Комисијата за јавни набавки треба да и дадат писмено овластување за учество на јавното отворање во оригинал.

6.3. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и кои не ги содржат бараните податоци од барањето за прибирање на понудите нема да бидат разгледани.

6.4. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Потребните информации понудувачите можат да ги добијат во просториите на Општина Велес или на тел: 043 232 406, 232 182, 234 148.

Комисија за јавни набавки

Комисијата за јавни набавки на Министерството за здравство, дава

ДОПОЛНУВАЊЕ И ИСПРАВКА НА СОДРЖИНАТА НА ОТВОРЕНИОТ ПОВИК -Ф 5 (објавен во "Службен весник на РМ" бр. 60/02)

Во точката 2 од текстот на Отворениот повик Ф 5, по алинејата 5 се додава нова алинеја 6 која гласи: "Еден ендоскопски апарат за Клиниката за токсикологија при Клиничкиот центар Скопје".

Во точката 9.2. броевите: 12.08.2002 година се заменуваат со броевите: 20.08.2002 година, а броевите: 13.08.2002 година се заменуваат со броевите: 21.08.2002 година.

Комисија за јавни набавки

Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува, исправка

НА ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/02 ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА ТАЛОНИ И КУПОНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ

Во Отворениот повик бр. 2/02 за печатење на талони и купони за потребите на Министерството за финансии, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 64/02 на 06.08.2002 година и во дневниот весник "Вечер" на 01.08.2002 година се врши исправка во ставот 1 и 6 на точката 7. Рок и начин на доставување на понудите:

7. Рок и начин на доставување на понудите:

„Понудите треба да се достават најдоцна до 21.08.2002 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок нема да бидат разгледувани.“

„Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 21.08.2002 година во 12 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ, ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје, кат II -сала за состаноци.“

Комисија за јавни набавки

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 2002 година во однос на месец јуни 2002 година е пониска за 1,7%.

2. Исплатата на платите за месец јули 2002 година во однос на месец јуни 2002 година работодавците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Бедредин Ибраими, с.р.

АГЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА

О Д Л У К И

ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИ КОИ АГЕНЦИЈАТА НА РМ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЈА ЌЕ ГИ ПОНУДИ ЗА ПРОДАЖБА НА БЕРЗА

Р.Бр.	Акционерско друштво	Место	Вредност на друштвото (ЕУР)	Капитал за продажба (ЕУР)	Учество на капиталот за продажба во вредноста на друштвото	Број на акции за продажба	Продажна цена по акција (ЕУР)
1	Краиште-Тиквеш	Кавадарци	2.045.168	668.106	32,67 %	13.067	5,11
2	Огражден	Берово	1.684.686	1.266.853	75,20 %	24.778	5,11
3	Дајмон МД	Кавадарци	3.052.046	226.047	7,41 %	4.421	5,11
4	Исхрана	Берово	340.623	115.808	34,00 %	2.265	15,34
5	Македонија - Фабрика за п-во на санитарна керамика	Струмица	2.735.190	70.507	2,58 %	1.379	2,56
6	Летница	Струга	183.635	41.433	22,56 %	810	51,13
7	Илинден	Крушево	1.585.005	468.749	29,57 %	9.168	51,13

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93, 48/93, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МА- КЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2002 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производителите на индустриски производи во јули 2002 година во однос на јуни 2002 година е 0.005.

2. Коефициентот на порастот на цените на производителите на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е 0.013.

3. Коефициентот на цените на производителите на индустриски производи во јули 2002 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува - 0.02.

4. Коефициентот на пораст на просекот на животните трошоци во Република Македонија во периодот од почетокот на годината до крајот на јули 2002 година во однос на просекот на животните трошоци во Република Македонија во 2001 година е 0.022.

Директор,
Благица Новковска, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница		
1040.	1	1051.	3
1041.	1	1052.	4
1042.	1	1053.	4
1043.	1	1054.	4
1044.	2	1055.	4
1045.	2	1056.	5
1046.	2	1057.	5
1047.	2	1058.	5
1048.	3	1059.	6
1049.	3	1060.	6
1050.	3	1061.	6
		1062.	6
		1063.	6
		1064.	7
		1065.	7
		1066.	7
		1067.	7
		1068.	8
		1069.	8
		Објава за стапката на пораст на трошоците на живот за месец јули 2002 година...	31
		Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот за месец јули 2002 година.....	32

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.